



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 5 април 2002  
Скопје

Број 23

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува  
8.000 денари. Овој број чини 200  
денари. Жиро сметка 300000000188798

354.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

## УКАЗ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ- ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАПОНИЈА

Се поставува

I

Г-дин Огнен Малески, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Јапонија, со седиште во Виена.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 5  
3 април 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

355.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.04.2002 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Со оваа одлука се определуваат царински контингенти на одделни нафтени деривати кои може да се увезат без плаќање на царина пропишана со Царинската тарифа и тоа:

| Наименување                                                                                                 | Тарифна ознака | Количина    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| - Вајт-шпирит                                                                                               | 2710 11 21 00  | 500 тони    |
| - Специјални бензини-друго                                                                                  | 2710 11 25 00  | 200 тони    |
| - моторен бензин со октански број (RON) од 95 или поголем, но помал од 98 (БМБ-95)                          | 2710 11 45 00  | 10 000 тони |
| - моторен бензин со октански број (RON) од 98 или поголем (МБ-98)                                           | 2710 11 59 00  | 16 000 тони |
| - Други лесни масла                                                                                         | 2710 11 90 00  | 300 тони    |
| - Гориво за млазни мотори                                                                                   | 2710 19 21 00  | 12 000 тони |
| - Гасни масла со содржина на сулфур што надминува 0,05% по маса но не надминува 0,2% по маса (Дизел гориво) | 2710 19 45 00  | 30 000 тони |

|                                                                                                     |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| - Гасни масла за други намени со содржина на сулфур што надминува 0,2% по маса (ЕЛ)                 | 2710 19 49 00 | 10 000 тони |
| - масло за ложење со содржина на сулфур по маса што надминува 1% но не надминува по маса 2% (Мазут) | 2710 19 63 00 | 20 000 тони |
| - друго - мешавина на пропан и бутан                                                                | 2711 13 97 00 | 9 000 тони  |

2. Нафтените деривати од точката 1 на оваа одлука ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија заклучно со 30.09.2002 година.

3. Министерот за економија со решение го одобрува царинскиот контингент по барање на крајните корисници.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1772/1  
2 април 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

356.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 109/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.04.2002 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИН- ГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУК- ЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ НАМЕНЕТИ ЗА НЕПОС- РЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2002 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се определуваат царински контингенти за увоз на сировини и репродукциони материјали наменети за непосредно производство што се во рамките на билансите потреби за 2002 година, во количини и по тарифни ознаки, и тоа:

| Наименување                                                                                                                                        | Количина        | Тарифна ознака |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| - Приплодни јајца снесен материјал                                                                                                                 | 250.000 парчиња | 0407 00 19 00  |
| - Соја во зрно                                                                                                                                     | 3.000 тони      | 1201 00 90 00  |
| - Јаболков концентрат со Brix вредност што надминува 20, но не надминува 67, без додаден шеќер                                                     | 700 тони        | 2009 79 99 00  |
| - Натриум хидроксид (лужина база 100%)                                                                                                             | 4.000 тони      | 2815 12 00 00  |
| - Полиестерско влакно                                                                                                                              | 600 тони        | 5506 20 00 00  |
| - Велур трака                                                                                                                                      | 500.000 метри   | 6002           |
| - Рафинирано олово                                                                                                                                 | 3.000 тони      | 7801 10 00 00  |
| - Делови за прво вградување во индустриското производство, земјоделство и производно занаетчиство, кои не се произведуваат во Република Македонија | 400 тони        |                |

2. Стоките од точката 1 на оваа одлука при увозот се ослободуваат од плаќање царина, а за јабољковиот концентрат со Брх вредност што надминува 20, но не надминува 67, без додаден шеќер при увозот покрај царината не се плаќа и посебна давачка - прелевман.

3. За непосредното производство, а во рамките на билансните потреби за 2002 година ќе се увезат 1.000 тони вајт шпирт со тарифна ознака 2710 11 21 00 со плаќање царина по стапка од 5%.

4. Увозот на суровините и репроматеријалите согласно царинските контингенти од точката 1 и 3 на оваа одлука, распределбата по корисници, количини и динамика на увозот, го одобрува министерот за економија по писмено барање на производителот како краен корисник, освен за алинеја 1 од точка 1 од оваа одлука, за која одобрувањето се врши по претходно мислење за распределбата по корисници и количини од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

5. Во прилог кон барањето крајниот корисник треба да достави, и тоа:

а) спецификација за суровините и репроматеријалите, со наведување на тарифен број и тарифна ознака на стоките согласно Царинската тарифа, наменување на количината и вредноста на стоките со приложување на фактура или друг документ со кој се докажува вредноста на стоката како и наведување на рокот на увозот на стоката.

б) документи со кои се докажува статусот на корисникот на царинскиот контингент и тоа:

- извод од судскиот односно трговскиот регистар со кое се докажува дека претежна дејност на корисникот на царинскиот контингент е производство;

- известување за распоредување по дејности и воведување во регистарот на организациони единици, издадено од Државниот завод за статистика;

- писмена изјава заверена од корисникот дека стоките за кои е одобрен царинскиот контингент ќе ги користи во производниот процес.

6. Стоките увезени по основ на царински контингент не можат да се отуѓат, ниту да се користат за цели за кои не се увезени.

7. За остварениот увоз согласно оваа одлука, Царинската управа на Република Македонија, го известува Министерството за економија тримесечно.

8. Оваа одлука се применува за одобриениот царински контингент за стоки кои ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија, а не се оцаринети заклучно со 31.12.2002 година.

9. Министерството за економија ќе ги следи состојбите со снабдувањето на суровините и репродукционите материјали за потребите на стопанството и по укажана потреба ќе предложи царински контингенти за увоз на некои суровини и репродукциони материјали.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1706/1  
2 април 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 357.

Врз основа на член 43, став 3 од Законот за буџети ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 и 35/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.04.2002 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

#### Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат:

А. намалувања кај следните корисници, програми и потставки

| Раздел                                                      | Програма             | Потставка | Опис            | Планирано со Буџет за 2002 година | Промена    | Износ по прераспределба |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>09002 Министерство за финансии - функции на државата</b> |                      |           |                 |                                   |            |                         |
|                                                             | <b>12 - Функција</b> |           |                 |                                   |            |                         |
|                                                             |                      | 428112    | Тековна резерва | 132.000.000                       | -6.275.203 | 125.724.797             |

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки

| Раздел                                           | Програма                   | Потставка | Опис                                  | Планирано со Буџет за 2002 година | Промена   | Износ по прераспределба |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------|
| <b>01001 Претседател на Република Македонија</b> |                            |           |                                       |                                   |           |                         |
|                                                  | <b>11 - Администрација</b> |           |                                       |                                   |           |                         |
|                                                  |                            | 427119    | Пренесени обврски од претходна година | 0                                 | 1.429.366 | 1.429.366               |
| <b>04001 Влада на Република Македонија</b>       |                            |           |                                       |                                   |           |                         |
|                                                  | <b>11 - Администрација</b> |           |                                       |                                   |           |                         |
|                                                  |                            | 427119    | Пренесени обврски од претходна година | 0                                 | 4.845.837 | 4.845.837               |

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1890/1  
2 април 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 358.

Врз основа на член 29, став 2 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97 и 16/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.03.2002 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ

#### Член 1

Во Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/98, 21/98 и 28/2001) во членот 8, во точката 8.3. во ставот 3 зборовите: "секој месец" се заменуваат со зборовите: "на секои три месеци".

#### Член 2

Во членот 10 став 1 во точката 10 се бришат зборовите: "стипендии и кредити", а се додаваат две нови точки кои гласат:

"12. Цивилна инвалидна

13. Обврзници по основ на старо девизно штедење".

Точката 12 станува точка 14.

Во ставот 2 на овој член по бројот 5 се брише буквата "и", се става запирка, а по бројот 10 се додаваат зборовите: "и 12".

Во ставот 6 на овој член по бројот "11" се става запирка, а зборовите: "и 12" се заменуваат со зборовите: "13 и 14".

#### Член 3

Во членот 11 став 1 во точката 4 зборовите: "Цивилна инвалидна" се заменуваат со зборовите: "Надоместок по основ на работно ангажирање".

**Член 4**

Во членот 12 став 1 во точката а). по зборот “стан“ се става запирка и се додаваат зборовите: “односно објект во градба“, а во точката е). текстот се брише и се заменува со нов текст кој гласи: “стока со која располага домаќинството, а по оценка на Центарот за социјална работа домаќинството може да егзистира од неа“.

По ставот 2 на овој член се додава нов став 3 кој гласи: “Доколку член на домаќинството го отуѓи регистрираното моторно возило, домаќинството не може да го оствари правото на социјална помош за наредните 6 месеци (алтернатива: за наредните 12 месеци)“.

Ставот 3 станува став 4 од овој член.

**Член 5**

Во членот 14 во ставот 1 се бришат зборовите: “а најмногу до 60 месеци“, а во алинеја 2 по зборот “третата“ буквата “и“ се заменува со запирка, а по зборовите: “четвртата година“ се додаваат зборовите: “и натаму“.

Алинејата 3 на став 1 и ставовите 4 и 5 на овој член се бришат, а ставот 6 станува став 4.

**Член 6**

Во членот 15 во ставот 1 по зборот “домаќинството“ се додаваат зборовите: “и за промените во бројот на членовите на домаќинството“.

Во ставот 2 на овој член на крајот на ставот се брише точката и се додаваат зборовите: “за период од 24 месеци“.

**Член 7**

Во членот 16 по зборот “материјална“ се додаваат зборовите: “и бројна“.

**Член 8**

Во членот 18 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи: “Корисниците на социјална помош кои работно се ангажирани согласно ставот 3 на овој член, за време на работното ангажирање не можат да користат право на социјална помош, а по престанувањето на работното ангажирање повторно се стекнуваат со правото на социјална помош согласно критериумите утврдени во оваа одлука.“

**Член 9**

Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: “Решението за остварување на правото на социјална помош од став 1 на овој член може да се донесе само врз основа на претходно извршен задолжителен непосреден увид во домаќинството за кој се изготвува и посебен записник.“

Ставот 2 на овој член станува став 3.

**Член 10**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2002 година.

Бр. 23-1616/1  
27 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**359.**

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Јавната научна установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, бр. 02-14/1 од 21 февруари 2002 година, со која за директор на Институтот е избрана д-р Снежанка Веновска - Антевска, научен соработник во Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-954/6  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**360.**

Врз основа на член 4 од Одлуката за основање Национална комисија за УНЕСКО на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија, поради заминување на други должности се разрешуваат:

- д-р Срѓан Керим,
- Марјан Додовски,
- акад. Георги Ефремов,
- Драги Митревски,
- Бранко Цветковски.

2. За членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија се именуваат:

- Слободан Чашуле, министер за надворешни работи,
- д-р Владимир Џабирски, министер за животна средина и просторно планирање,
- акад. Матеја Матевски, претседател на МАНУ,
- Драгиша Здравковски, в.д. директор на РО Музеј на Македонија,
- Мирко Стефаноски, в.д. директор на Македонскиот народен театар - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1239/2  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**361.**

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈВП „ТИКВЕШКО ПОЛЕ“ - КАВАДАРЦИ**

1. Перо Грков се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавното водостопанско претпријатие „Тиквешко Поле“ - Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1242/2  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**362.**

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола се именуваат:

- Горан Алексовски, дипл.град.инж. вработен во ХС „Стрежево“ - Битола,

- Ванчо Малзарков, дипл.град.инж. вработен во ЈВП „Водостопанство на Македонија“ - Скопје,  
 - Павле Моштановски, дипл.шум.инж. вработен во ШИК „Кајмакчалан“ - Битола,  
 - Томор Неципи, дипл.инж.архитект, вработен во Министерство за транспорт и врски ПЕ-Битола,  
 - Александар Сапунџиовски, дипл.град.инж. вработен во Управата за водостопанство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,  
 - Веселинчо Спасевски, дипл.град.инж. вработен во ЈП „Македонијапат“ - Подружница Битола,  
 - Илија Србиновски, дипл.инж.агроном, вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - ПЕ - Битола,  
 - Златко Спирковски, дипл.град.инж. вработен во ХС „Стрежево“ - Битола,  
 - Павлина Таневска, дипл.економ, вработена во ХС „Стрежево“ - Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1284/2  
 19 март 2002 година  
 Скопје

Претседател на Владата  
 на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 363.

Врз основа на член 111 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВО НА ЛИЦЕ ПРОГОНУВАНО И ЗАТВОРАНО ЗА ИДЕИТЕ НА САМОБИТНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД И НЕГОВАТА ДРЖАВНОСТ**

1. Од должноста претседател и членови на Комисијата за утврдување својство на лице прогонувано и затворано за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, на нивно барање се разрешуваат:

- а) претседателот  
 - м-р Живко Серафимовски-Аџија
- б) членовите  
 - Саво Коцарев,  
 - Васил Ефтимов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1307/2  
 19 март 2002 година  
 Скопје

Претседател на Владата  
 на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 364.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА**

1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола се именуваат:

- Коста Дурлов, дипл.економист од Битола,
- Зоран Коњановски, дипл.маш.инж. вработен во ХС „Стрежево“ - Битола,
- Миха Лаброски, финансов раководител во ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија,

- Зоран Попчевски, дипл.маш.инженер вработен во „Електродистрибуција“ - Битола,  
 - Елена Тошева, комерцијален раководител во НИП „Нова Македонија“ - АД - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1485/1  
 19 март 2002 година  
 Скопје

Претседател на Владата  
 на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 365.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ - СКОПЈЕ**

1. Божидар Цветковски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Македонски железници“ - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Македонски железници“ - Скопје се именува Коце Трајановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1486/1  
 19 март 2002 година  
 Скопје

Претседател на Владата  
 на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 366.

Врз основа на член 88 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија - Скопје за приватизација се именуваат:

- Војо Стојановски, советник во Управата за цивилно-воздушна пловидба - Скопје,
- Бајрам Цапа, дипл.економист за туризам и хотелиерство, директор на АД „Дебарски Бањи“ - Дебар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1487/1  
 19 март 2002 година  
 Скопје

Претседател на Владата  
 на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 367.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРССТВО И ВОДОСТОПАЊСТВО**

1. За државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Миле Јакимовски, досегашен државен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1391/2  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**368.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР  
НА ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ - СКОПЈЕ**

1. Сефедин Нуредини се разрешува до должноста вршител на должноста директор на Театарот на народностите - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1452/2  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**369.**

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕАТАРОТ  
НА НАРОДНОСТИТЕ - СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Театарот на народностите - Скопје се именува Сулејман Рушители, дипл. режисер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1484/1  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**370.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА  
ЗАВОДОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА**

1. Се разрешува Ристо Јосифовски од должноста директор на Заводот за стандардизација и метрологија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1478/2  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**371.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА  
СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА**

1. За директор на Службата за стандардизација и метрологија, орган во состав на Министерството за економија, се именува Зоран Николовски, раководител на Одделението за угостителство и туризам во Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1479/2  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**372.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА БИРОТО ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКАТА  
СОПСТВЕНОСТ**

1. Се разрешува Ремзи Абдулаи од должноста директор на Бирото за заштита на индустриската сопственост, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1480/2  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**373.**

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЗАШТИТА  
НА ИНДУСТРИСКАТА СОПСТВЕНОСТ**

1. За директор на Бирото за заштита на индустриската сопственост, орган во состав на Министерството за економија, се именува Рамадан Ахмети, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1481/2  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**374.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА ФОНДОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА**

1. Се разрешува Љупчо Аврамовски од должноста директор на Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1550/1  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски**, с.р.

**375.**

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА  
ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. За директор на Фондот за животна средина се именува д-р Драги Димитриевски доцент на Земјоделскиот факултет - Скопје, Катедра за економика и организација на земјоделството.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1551/1  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**376.**

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за одбележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.03.2002 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УРЕДУВАЊЕ И  
ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА И ГРОБОВИ НА ПАДНАТИ  
БОРЦИ ВО АНТИФАШИСТИЧКАТА ВОЈНА И  
ДРУГИТЕ НАЦИОНАЛНО ОСЛОБОДИТЕЛНИ ВОЈНИ  
ВО МАКЕДОНИЈА ПОГРЕБАНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002-2003 ГОДИНА**

**I**

Со оваа програма се обезбедуваат потребни средства за уредување и одржување на индивидуални гробови и заеднички гробници на паднати борци во Антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни во

Македонија погребани на територијата на Република Македонија, согласно член 9 став 2 од Законот за одбележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 13/96).

**II**

Средствата за остварување на оваа програма во висина од 3.218.000,00 денари за уредување и одржување на индивидуални гробови и заеднички гробници на паднати борци и 300.000,00 денари за интервентни поправки за насилно оштетени гробови, ќе се обезбедат од Буџетот на Републиката и тоа 1.609.000,00 денари за 2002 година и 1.609.000,00 денари за 2003 година.

**III**

Средствата од точка II на оваа програма се распоредуваат за уредување и одржување на индивидуалните гробови и заедничките гробници на општините:

**IV**

Пренесувањето на средствата по општини за извршените работи ќе се врши преку Управата за прашања на борците и воените инвалиди при Министерството за труд и социјална политика, врз основа на нивните барања.

**V**

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1187/1  
19 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

| Општина         | Индивидуални гробови |              |           | Заеднички гробници |           | Износ     |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
|                 | Уредени              | За уредување | Одржување | За уредување       | Одржување |           |
| 1               | 2                    | 3            | 4         | 5                  | 6         | 7         |
| Белчиште        | 1                    | 1            | 1         |                    |           | 60.000    |
| Битола          | 10                   | 1            | 54        |                    |           | 961.000   |
| Бистрица        | 7                    |              | 5         |                    |           | 85.000    |
| Брвеница        | 2                    |              | 1         |                    |           | 17.000    |
| Велес           |                      | 1            |           |                    |           | 43.000    |
| Вратница        |                      |              | 3         |                    | 2         | 145.000   |
| Вруток          |                      | 1            |           |                    |           | 43.000    |
| Гевгелија       | 1                    | 1            |           |                    |           | 43.000    |
| Демир Капија    |                      |              | 2         |                    |           | 34.000    |
| Кавадарци       |                      |              | 1         |                    |           | 17.000    |
| Кочани          |                      |              | 2         |                    |           | 34.000    |
| Кривопаштани    | 2                    |              | 4         |                    |           | 68.000    |
| Крушево         | 15                   | 1            | 2         |                    |           | 70.000    |
| Кукуречани      |                      |              | 3         |                    |           | 51.000    |
| Македонски Брод |                      |              | 14        |                    |           | 238.000   |
| Маврови Анови   | 17                   |              | 10        |                    | 1         | 217.000   |
| Оризари         |                      |              | 1         |                    |           | 17.000    |
| Пласница        |                      | 3            |           |                    |           | 129.000   |
| Радовиш         | 1                    |              | 4         |                    |           | 68.000    |
| Ресен           | 2                    |              | 27        |                    |           | 459.000   |
| Сопотница       |                      |              | 1         |                    |           | 17.000    |
| Самоков         | 1                    |              | 3         |                    |           | 51.000    |
| Штип            | 2                    |              | 8         |                    |           | 136.000   |
| Берово          |                      | 3            |           |                    |           | 129.000   |
| Прилеп          | 1                    | 2            |           |                    |           | 86.000    |
| Вкупно          | 123                  | 14           | 146       |                    | 3         | 3.218.000 |
| За интервенција |                      |              |           |                    |           | 300.000   |
| Се вкупно       |                      |              |           |                    |           | 3.518.000 |

377.

Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/92, 32/92, 83/92, 78/93 и 14/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2002 година, донесе

### ПРОГРАМА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈО- ДЕЛСТВОТО ВО 2002 ГОДИНА

#### I

Средствата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2002 година во износ од 211.690.000,00 денари, обезбедени согласно член 2 раздел 14001 потставка 426311 од Буџетот на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 106/2001), ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа за:

|                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Финансиска поддршка за развој на растителното производство кај одделни видови земјоделски култури                                                | 28.500.000,00         |
| 2. Финансиска поддршка за развој на сточарското производство                                                                                        | 99.500.000,00         |
| 3. Финансиска поддршка за развој на водостопанството                                                                                                | 50.000.000,00         |
| 4. За довршување на започнатите мерки и неподмирени обврски во 2001 година и за недоволно предвидени средства за поединечни мерки во 2002-та година | 27.690.000,00         |
| 5. Општи мерки                                                                                                                                      | 6.000.000,00          |
| <b>ВКУПНО:</b>                                                                                                                                      | <b>211.690.000,00</b> |

#### II

Средствата од дел I точка 1 од оваа програма во износ од 28.500.000,00 денари ќе се користат за следните мерки и тоа:

| РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО                                                                             |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| ВИД НА МЕРКА                                                                                        | РАСПРЕДЕЛБА | ВКУПНО ДЕНАРИ        |
| 1.1. Финансиска поддршка во растително семејство                                                    |             | 5.500.000,00         |
| 1.2. Финансиска поддршка за подигање и обновување на лозови и овошни насади                         |             | 12.000.000,00        |
| 1.3. Контрола на откупот на тутун преку земјоделски асоцијации                                      |             | 5.000.000,00         |
| 1.4. Намалување на дефицит во обезбедување основна сировина-шекер на репка за производство на шеќер |             | 6.000.000,00         |
| <b>ВКУПНО:</b>                                                                                      |             | <b>28.500.000,00</b> |

#### III

Средствата од дел I точка 2 од оваа програма во износ од 99.500.000,00 денари ќе се користат за следните мерки:

| СТОЧАРСКО ПРОИЗВОДСТВО                                                                |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| ВИД НА МЕРКА                                                                          | РАСПРЕДЕЛБА     | ВКУПНО ДЕНАРИ |
| 2.1. Финансиска поддршка за произведено и предадено кравјо млеко                      | 2 ден./л млеко  | 50.000.000,00 |
| 2.2. Финансиска поддршка за ослободување од вишок земјоделски производи-јагнешко месо | 35 ден./кг месо | 27.500.000,00 |

|                                                                                          |  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 2.3. Финансиска поддршка за порибување на риболовните подрачја                           |  | 5.000.000,00         |
| 2.4. Финансиска поддршка за матично книговодство, селекција и мониторинг во сточарството |  | 5.000.000,00         |
| 2.5. Обележување на домашни животни                                                      |  | 5.000.000,00         |
| 2.6. Финансиска поддршка за транспорт на овци                                            |  | 3.000.000,00         |
| 2.7. Финансиска поддршка за нуклеус на млечни раси овци                                  |  | 500.000,00           |
| 2.8. Идентификација и колекционирање на автохотни видови домашни животни                 |  | 500.000,00           |
| 2.9. Финансиска поддршка за нуклеуси од живина и нивно дооформување                      |  | 500.000,00           |
| 2.10. Финансиска поддршка за подобрување на пасишта                                      |  | 2.500.000,00         |
| <b>ВКУПНО:</b>                                                                           |  | <b>99.500.000,00</b> |

#### IV

Средствата од дел I точка 3 на оваа програма во износ од 50.000.000,00 денари ќе се користат, за поддршка за реструктурирање на водостопанските претпријатија, за финансирање на изградбата и доградбата на брани за мали акумулации, базени за акумулирање проточни води, компензациони базени и мали хидромелиоративни системи, изградба на системи за водоснабдување на бачила и водопоила, за рецикулација на води, за изготвување проекти и студии заради наводнување и одводнување, за изградба и реконструкција на други водостопански објекти, за изработка на водостопанска основа на Република Македонија и за довршување на изградбата на започнати проекти во 2001 година, како следи

| ВОДОСТОПАНСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| ВИД НА МЕРКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | РАСПРЕДЕЛБА | ВКУПНО ДЕНАРИ        |
| 3.1. Поддршка за реструктурирање на водостопанството                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 30.000.000,00        |
| 3.2. Учество во изградба и доградба на брани за мали акумулации, базени за акумулирање проточни води, компензациони базени, мали хидромелиоративни системи, изградба системи за водоснабдување на бачила и водопоила и за рецикулација на води, за изградба, доградба на други водостопански објекти и за изготвување на проекти и студии за водостопански објекти и подлоги за изработка на водостопанска основа |             | 11.459.400,00        |
| 3.3. Довршување на започнати проекти во 2001 година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 8.540.600,00         |
| <b>ВКУПНО:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <b>50.000.000,00</b> |

Средствата од дел I точка 3.2. на оваа програма можат да се користат за учество во финансирањето на изградбата и доградбата на објектите. Во пресметковната вредност на објектите влегуваат и средствата за истражни работи и средствата за изготвување на инвестиционо - техничката документација.

Приоритет при одобрување на средства од оваа програма имаат објектите чија економска оправданост е понагласена.

## V

Средствата од дел I точка 4 во износ од 27.690.000,00 денари ќе се користат за довршување на започнатите мерки и неподмирени обврски во 2001 година и за недоволно предвидени средства во 2002 година за поединечни мерки.

## VI

Средствата од дел I точка 5 од оваа програма во износ од 6.000.000,00 денари ќе се користат за следните мерки:

| ОПШТИ МЕРКИ                                     |             |                     |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| ВИД НА МЕРКА                                    | РАСПРЕДЕЛБА | ВКУПНО ДЕНАРИ       |
| 5.1. Набавка на литература                      |             | 2.000.000,00        |
| 5.2. Видео - презентација                       |             | 1.500.000,00        |
| 5.3. Изградба и адаптација на работни простории |             | 2.500.000,00        |
| <b>ВКУПНО:</b>                                  |             | <b>6.000.000,00</b> |

## VII

1. Исплатувањето на средствата од оваа програма по корисници ја врши министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на поднесени барања.

Некомплетните барања нема да се разгледуваат.

Доколку дојде до извршување на некои мерки предвидени со оваа програма во поголем обем, а друга биде нецелосно реализирана, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на вкупно расположивите средства по оваа програма врши соодветна пренамена по мерки.

2. Правата и обврските на корисниците на средства по оваа програма од дел I се утврдуваат на следниот начин:

а) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со решение поблиску ќе го определи начинот за остварување на користење на средства за дел III точките 1.4., 2.1., 2.2. и 2.6;

б) со договор, што ќе го склучи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за дел II точките 1.1., 1.2. и 1.3., за дел III точките 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8, 2.9. и 2.10., за дел IV точките 3.1., 3.2., 3.3. и за дел VI точките 5.1., 5.2. и 5.3.

3. Надзор врз наменското користење на средствата од страна на корисниците врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, согласно Законот за поттикнување на развојот на земјоделството.

## VIII

Средствата предвидени со оваа програма се неповратни.

## IX

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1650/1  
27 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 378.

Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97 и 7/00) и потставката 467212 од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2002 година, донесе

### ПРОГРАМА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ВО 2002 ГОДИНА

## I

Со програмата се определуваат активностите кои ќе се финансираат, корисниците на средствата и начинот на користење на средствата во 2002 година.

Средствата за реализација на програмата за проширена репродукција на шумите особено ќе се користат за:

- подигање на нови шуми со пошумување на голини и ерозивни земјишта, мелiorација на деградирани шуми и шикари;

- гаснење на шумски пожари од пошироки размери и отстранување на последиците од нив преку вештачка обнова;

- нега, превентивна заштита и сузбивање на растителни болести и штетници во шуми и шумски култури подигнати на голини, површини во кои е извршена мелiorација на деградирани шуми и шикари и

- обезбедување на шумско семе и саден материјал заради пошумување на голини.

## II

За извршување на активностите од дел I на оваа програма, се утврдуваат средства за проширена репродукција на шумите од следните извори:

|                      | Во денари     |
|----------------------|---------------|
| 1. Буџетот на РМ     | 30.000.000,00 |
| 2. Собствени приходи | 50.000.000,00 |
| - ЈП и други         | 43.900.000,00 |
| - промет на дрво     | 100.000,00    |
| - приват. на шуми    | 6.000.000,00  |
| Вкупно:              | 80.000.000,00 |

## III

Средствата од дел II од оваа програма ќе се користат според намените, критериумите и условите утврдени со оваа програма и тоа:

1. За пошумување на голините и ерозивните земјишта се утврдуваат средства во износ од 22.500.000,00 денари. Со овие средства ќе се изврши пошумување на голини и ерозивни земјишта во државна сопственост кое ги опфаќа работите околу механизирани (или рачна) подготовка на почвата, обезбедување и садење на соодветен шумски саден материјал како и останатите работи кои се потребни за комплетно пошумување на површината од 500 ха по 45.000,00 денари за 1 хектар, во износ од 22.500.000,00.

2. За негата на шумските култури со прореди и санирање на опожарените шуми се утврдуваат средства во износ од 23.100.000,00 денари и тоа за:

- Негата на шумските култури со прореди подигнати на голини и ерозивни земјишта се утврдуваат средства во износ од 12.000.000,00 денари. Со овие средства ќе се изврши спроведување на одгледните мерки со проредување на шумските култури во државна сопственост подигнати со финансиско учество на државни средства или на субјектите кои стопанисуваат со шумите во државна сопственост, на површина од 1.000 ха по 12.000,00 денари за 1 хектар, во износ од 12.000.000,00.

- За отстранување на последиците од шумските пожари од пошироки размери во иглолисни шуми, се утврдуваат средства во износ од 11.100.000,00 денари. Со овие средства ќе се изврши санирање на последиците од шумските пожари во четинарските шуми појавени во 2000 и 2001 година на големи површини на кои дрвната маса е целосно или скоро целосно уништена. На опожарените површини ќе се изврши сеча и отстранување на изгорената дрвна маса, воведување на шумски ред и вештачко пошумување со садници на површина од 793 ха по 14.000,00 денари за 1 хектар, во износ од 11.100.000,00.

3. За обезбедување на шумски саден материјал се утврдуваат средства во вкупен износ од 14.400.000,00 денари. Со овие средства ќе се обезбедат 1.200.000 броја шумски садници кои ќе се користат за:

- Пошумување на земјиште во приватна сопственост (голини, сечишта, напуштено земјоделско земјиште и друго). За оваа намена ќе се обезбеди и додели на корисниците шумски саден материјал од 900.000 броја со просечна цена од 12,00 денари за 1 садница, во износ од 10.800.000,00.

- Спроведување на Еколошката акција на младите во РМ „Младите за здрава животна средина“ согласно Одлуката на Владата на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 13/95). За оваа намена ќе се обезбеди и рамномерно распредели на учесниците во акцијата по ПЕ на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 300.000 броја садници, со просечна цена од 12,00 денари за 1 садница, во износ од 3.600.000,00.

4. За финансирање на работите кои се во директна функција на програмските активности утврдени се средства во износ од 20.000.000,00 денари и тоа за:

- изработка на стручни документи - програми, проекти и друг материјал од областа на одгледувањето и заштитата на шумите, а кои се од особено значење за реализација на оваа програма се утврдуваат средства во износ од 6.000.000,00.

- преводи на стручни публикации и друг материјал од особено значење за реализација на програмата во износ од 2.000.000,00.

- учество на семинари, симпозиуми, советувања и други манифестации од областа на шумарството, кои се во директна функција на стручно унапредување и осовременување на програмските активности во износ од 3.000.000,00.

- набавка на соодветни теренски возила и опрема кои ќе бидат во функција на реализација на програмата, а првенствено за следење на пошумувањето, неѓа на шумските култури, мелиорација на шуми, заштита на шумите, како и за други активности во износ од 3.000.000,00.

- изработка на соодветен пропаганден материјал кој ќе биде во функција на едукација на населението, развивање и подигнување на свеста на граѓаните во зачувувањето на шумите како добро од посебен интерес за Републиката и за популаризација на пошумувањето во приватна сопственост во износ од 3.000.000,00.

- за непредвидени или недоволно предвидени работи по оваа програма се утврдуваат средствата во износ од 3.000.000,00.

#### IV

Пошумување на голини и ерозивни земјишта, дел III, точка 1, алинеја 1 на оваа програма, ќе се врши врз основа на оперативни програми за пошумување на голините и ерозивните земјишта изработени од извршителите на работите. Програмите се изработуваат на концизен и јасен начин. Со нив, пред сè се утврдуваат, локациите за пошумување, вкупната површина, начин на обработка на почвата, количина и асортиманот на шумските садници, како и другите поединости сврзани со пошумувањето.

Неѓа на шумските култури, дел III, точка 2, алинеја 1 и мелиорација на опожарените шуми и шумски култури, дел III, точка 3, алинеја 2 на оваа програма, ќе се врши врз основа на оперативни програми за неѓа, односно програми за санирање на опожарени шуми. Програмите мора да бидат усогласени со одредбите и предвидувањата на посебните планови за стопанисување со шумите, како и со други документи донесени врз основа на законите од областа на шумарството.

Корисниците на средствата на дел III, точка 1 и 2 од оваа програма, се правни лица од областа на шумарството, односно ЈП "Македонски шуми" и претпријатијата кои стопанисуваат со шуми за посебна намена, додека на дел III, точка 1 корисници на средствата можат да бидат и други правни лица доколку се стручни и оспособени во целост да ги извршуваат работите предвидени со оперативните програми.

Средствата за пошумување на голините и неѓата на шумите од дел III точка 2 од оваа програма, првенствено ќе ги користи претпријатието (подружницата) кое ги има извршено работите на одгледувањето на шумите предвидени со посебниот план за стопанисување со шумите во претходната година по обем и квалитет сразмерен на сечивиот етат, но не помалку од 50%.

Корисниците на средствата од дел III, точка 1 од оваа програма кои планираат пошумување на локалитети со површина поголема од 50 ха и кои се во непосредна близина на шумските комплекси, односно ако се надоврзуваат на шумата, ќе имаат предност во користењето на средствата.

Распоредот на шумските садници наменети за пошумување на земјиште во приватна сопственост, од дел III, став 1, точка 3, алинеја 1 и за Еколошката акција од дел III, точка 3, алинеја 2 на оваа програма, го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Сопствениците на земјиштето, односно физичките лица поднесуваат барање до ПЕ на ова министерство за одобрување на шумски садници за пошумување на сопствената површина. Кон барањето, лицето е должно да покаже на увид документ за сопственоста (решение за наследство, договор за купопродажба, поседовен лист и друго) или да приложи копија од документот заверена од нотар.

Согласно определбите на напред наведената одлука, учесниците, односно извршителите на акцијата, поднесуваат писмени барања до ПЕ на ова министерство за доделување на садници. Кон барањето, изведувачите на акцијата приложуваат писмена согласност од сопственикот, односно корисникот на земјиштето, дека е согласен преку акцијата да се изврши пошумување на односната површина.

Корисниците на шумски саден материјал со кои се врши пошумување на земјиште во приватна сопственост се сопствениците на земјиштето, а корисниците на садници за спроведување на еколошката акција се училишта, научни и други државни установи, еколошки друштва, месни заедници, армијата на РМ и други субјекти наведени во Одлуката за спроведување на акцијата.

Стручните лица од ЈП "Македонски шуми", од правните субјекти кои стопанисуваат со шумите за посебна намена, како и стручните служби при министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се должни на лицата кои пошумуваат сопствено земјиште, во рамките на своите можности, да даваат стручни напатствија и совети околу начинот, видот и сезоната за пошумување.

Исплатата на средствата од дел III, точка 1 и 2 од оваа програма ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и корисниците на средствата, односно извршителите на работите.

Исплатата на средствата на дел III, точка 3 од оваа програма ќе се врши врз основа на документацијата за издадени садници по налог на ова министерство или врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и производителите на шумски саден материјал.

Исплатата на средствата на дел III, точка 4 од оваа програма ќе се врши врз основа на склучени договори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и извршителите на работите или врз основа на решение издадено од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

#### V

Доколку при реализација на оваа програма дојде до зголемување на обемот на мерки и работи во одредени позиции, а други мерки и активности бидат нереализирани или нецелосно реализирани, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе изврши пренамена на средствата од една во друга позиција во рамките на вкупно расположивите средства.

#### VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2002 година.

Бр. 23-1649/1  
27 март 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

#### 379.

Врз основа на член 23 од Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2002), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена, на седницата одржана на 15.03.2002 година, Комисијата издава

#### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ОТКУП

1. На Уса-Мак Компјутерс АД Скопје се издава дозвола за давање понуда за откуп на акциите издадени од Агромеханика АД Скопје. Понудата за откуп ја дава Бро-Дил АД Скопје, во име и за сметка на Уса-Мак Компјутерс АД Скопје.

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 930 денари по акција.

3. Понудувачот од точка 1 на ова решение е должен да ја објави понудата за откуп и извадокот од проспектоот веднаш по приемот на ова решение.

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена од денот на првото објавување на извадокот од проспекто-тот и понудата за откуп.

5. Понудувачот од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за откуп.

6. Жалбата по ова решение не го одложува неговото извршување.

7. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-237/19 Комисија за хартии од вредност  
15 март 2002 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

### 380.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 15.03.2002 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Станковски Свонко, дипломиран економист за директор на дирекција-та за работа со долгорочни хартии од вредност во Балкан-ска Банка АД, со седиште во Скопје, бул. "Максим Горки" бр. 6.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесува-њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Ма-кедонија".

Бр. 07-222/3 Комисија за хартии од вредност  
15 март 2002 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

### 381.

Врз основа на член 56 и член 57 од Законот за презе-мање на акционерски друштва ("Службен весник на Ре-публика Македонија" бр. 4/2002), Комисијата за хартии од вредност на 27.03.2002 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ

1. Се задолжува Бро-Дил АД Скопје, во име и за смет-ка на Уса-Мак Компјутерс АД Скопје, да изврши повтор-но објавување на извадок од проспекто-тот и понуда за откуп во врска со издадената дозвола за давање понуда за откуп од Комисијата за хартии од вредност број 07-237/19 од 15.03.2002 година за откуп на акциите издадени од Агро-механика АД Скопје во рок од пет дена од денот на доне-сувањето на ова решение.

2. Понудувачот треба да ги објави извадокот од про-спекто-тот и понудата за откуп во содржина како што се дос-тавени до Комисијата за хартии од вредност на 21.03.2002 година, со соодветна корекција на рокот за прифаќање на понудата согласно ова решение.

3. Во периодот од донесувањето на ова решение до ис-текот на рокот од точката 1 на ова решение прифаќањето или одбивањето на понудата од страна на имателите на хартии од вредност на кои се однесува понудата не произ-ведуваат правно дејство и во тој период рокот за прифаќа-ње на понудата не тече.

4. Рокот за прифаќање на понудата се продолжува за 5 дена од денот на првото објавување на извадокот од про-спекто-тот и понудата за откуп. Понудувачот се задолжува да изврши соодветни измени на рокот за прифаќање на пону-дата во проспекто-тот за откуп.

5. Се задолжува Бро-Дил АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави извештај во кој се опишани мерките за отстранување на неправилноста, како и доку-менти и докази од кои произлегува дека утврдените не-правилности се отстранети во рокот од точка 1 на ова реше-ние.

6. Жалбата по ова решение не го одложува неговото извршување.

7. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Ре-публика Македонија".

Бр. 07-237/22 Комисија за хартии од вредност  
27 март 2002 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

### 382.

Врз основа на член 56 став 6 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00, 34/2001 и 4/2002), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 15.03.2002 година, донесе

#### П Р А В И Л Н И К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДЕЛОТ ОД РЕВИДИРАНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

##### Член 1

Со овој правилник се утврдува формата и содржината на делот од ревидираниот финансиски извештај кој тргов-ските друштва и другите правни лица - издавачи на хар-тии од вредност се должни да го објават во најмалку еден дневен весник на Република Македонија и на web страни-цата на Берзата и Комисијата за хартии од вредност, во за-конски предвидениот рок.

##### Член 2

Делот од ревидираниот финансиски извештај кој треба да се објави, треба да ги содржи следните елементи:

1. Мислење на ревизорот
2. Биланс на успех и
3. Биланс на состојба.

##### Член 3

Трговските друштва и другите правни лица - издавачи на хартии од вредност се должни податоците наведени во член 2 од овој правилник да ги достават до Берзата и Ко-мисијата за хартии од вредност на македонски јазик, во писмена и електронска форма.

##### Член 4

На заинтересираните лица кои ќе го докажат како ве-ројатен својот интерес за инвестирање во друштвото, тр-говските друштва и другите правни лица - издавачи на хартии од вредност се должни да им овозможат увид во целината на ревизорскиот финансиски извештај.

##### Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-донија".

Бр. 03-392/1 Комисија за хартии од вредност  
15 март 2002 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

### 383.

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за лизинг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2002), министерот за финансии донесува

#### П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛИЗИНГ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот и условите на вршење на лизинг - давање на еден или повеќе опипли-ви подвижни предмети на користење, на одреден времен-ски период од страна на правно лице - давател на лизинг.

##### Член 2

Трговско друштво може да врши лизинг ако:  
- е регистрирано за вршење на дејност - давање на предмети на лизинг во Трговскиот регистар;  
- има основна главнина во пари во износ утврден со законот;  
- има дозвола за вршење на лизинг.

##### Член 3

Правните лица кои се регистрирани и вршат лизинг, не можат да продолжат да вршат дејност лизинг, согласно Законот за лизинг, без претходно да добијат дозвола од Министерството за финансии.

**Член 4**

Барањето за добивање на дозвола за вршење лизинг, во писмена форма се поднесува до Министерството за финансии.

Со барањето од ставот 1 на овој член правното лице треба да ги достави и следните документи, односно докази во оригинал или копии, и тоа:

- од регистрација за упис во трговскиот регистар;
- за паричниот износ на основната главнина на денот на поднесувањето на барањето.

**Член 5**

На давателот на лизинг кој ги исполнува условите утврдени со Законот за лизинг, му се издава дозвола за вршење на дејност - давање на предмети на лизинг во писмена форма без ограничување на времето за кое се издава.

**Член 6**

Давателот на лизинг за секоја промена настаната во врска со предметот на договорот за лизинг, го известува Централниот регистар.

**Член 7**

Заради вршење на контрола од Министерството за финансии, давателот на лизинг ги става на увид сите податоци, информации и документи во врска со вршењето на лизингот. За извршената контрола се составува записник, во кој се констатираат утврдените неправилности и се определува рок за нивно отстранување.

**Член 8**

Министерството за финансии ги евидентира издадениите и одземените дозволи за вршење на лизинг и за тоа го известува Централниот регистар.

**Член 9**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-8562/1  
20 март 2002 година  
Скопје

Министер за финансии,  
**Никола Груевски, с.р.**

**384.**

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**НАРЕДБА**

**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ, СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ, СВЕЖО И ЗАМРЗНАТО МЕСО, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ ОД БРАЗИЛ**

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразната болест лигавка и шап, се забранува увозот во Република Македонија и транзитот преку територијата на Република Македонија на:

1. живи домашни и диви чапункари;
2. семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони по потекло од домашни и диви чапункари;
3. свежо и замрзнато месо по потекло од домашни и диви чапункари;
4. производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари, кои потекнуваат од Бразил.

II. Забраната на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија од точка I потточки 3 и 4 од оваа наредба не се однесува на пратките кои потекнуваат од следниве региони во Бразил: Бахиа, Еспирито, Санто, Гоиас, Мато Гросо, Мато Гросо до Сул, Минас Гераис, Парана, Рио де Жанейро, Сао Пауло, Сергипе, Тоцантинс, Федералниот Дистрикт, Санта Катерина и Рио Гранде де Сул доколку ги исполнуваат следните услови:

- замрзнато обескоскено месо да е дозревено на температура повисока од +2 °C најмалку 24 часа пред коските да се отстранат, и каде рН вредноста во месото после дозревањето и пред отстранувањето на коските кога е измерена електронски во средината на мускулот Longissimus dorsi е под 6 во секој поединечен случај.

III. Забраната на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија од точка I потточки 3 и 4 од оваа наредба не се однесува на следниве пратки:

- млеко, млеко во прав и млечни производи за човечка исхрана кои претходно се високо пастеризирани, термички обработени на температура од 72 °C повеќе од 15 секунди или подложени на некој друг еквивалентен третман;
- млеко за исхрана на животните кое е двојно пастеризирано, третирано така што е постигната рН вредност пониска од 6 во траење од 1 час;
- во херметички затворени контејнери кај кои со преработката е постигната вредност од F<sup>0</sup>3 или повеќе, односно стерилни контејнери;
- кај кои во текот на преработката е постигната температура во средината на производот од најмалку 70 °C во период не пократок од 30 минути;
- лој, желатин и слични производи кој се термички обработени со температура од најмалку 70 °C во период не пократок од 30 минути;

- волна, четина и други влакна по потекло од чапункари за индустриска употреба кои се индустриски испрани, третирани со формалдехид во херметички затворени контејнери во траење од најмалку 24 часа или третирани на некој друг начин што би осигурало дека вирусот на лигавка и шап е уништен;

- кожа и црева кои се солени најмалку 28 дена во морска сол со додаток на 2% карбонатна сода или третирани на некој друг начин како што е пропишано со стандардите на Меѓународното биро за епизоотии (ОИЕ);

- трофеи од диви животни кои се провриени во врела вода во период со кој ќе се осигура дека се отстранети сите материи освен коските, роговите, чапунките, канците, копитата или забите;

- производи кај кои се постигнати следните услови: активност на водата од 0,93 или помалку рН вредност од 6 или помалку, време на зреење од најмалку 9 месеци и тежина од најмалку 5,5 килограми;

- сува или полусува храна за домашни миленици.

IV. Сите производи од чапункари кои се предмет на оваа наредба што граѓаните ги пренесуваат преку границата на Република Македонија како личен багаж, се одземаат од граѓаните и нештетно се отстрануваат.

V. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари од Бразил ("Службен весник на РМ" бр. 89/2001).

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3066/1  
26 март 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Марјан Горчев, с.р.**

**385.**

Врз основа на член 15 и член 17 став 1 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**НАРЕДБА**

**ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И РОКОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ ВО 2002 ГОДИНА**

**I**

Согласно одредбите на оваа наредба во 2002 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за здравствена заштита на животните од заразни болести заради откривање, спречување, лекување и искоренување на заразните болести кај животните:

**А. Особено опасни заразни болести:**

- 1) Класична чума кај свињите,
- 2) Син јазик,
- 3) Њукастелска болест.

**Б. Други заразни болести:**

- 1) Беснило,
- 2) Бруцелоза,
- 3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата,
- 4) Туберкулоза,
- 5) Антракс,
- 6) Шушкавец,
- 7) Салмонелоза и тифус кај живината,
- 8) Спонгиоза на енцефалопатија кај говедата,
- 9) Краста кај овците,
- 10) Америчка чума на пчелиното легло,
- 11) Трихинелоза,
- 12) Заразни болести кај рибите,
- 13) Други болести кај животните.

Мерки за сузбивање и искоренување на други заразни болести кај животните утврдени со Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/98) ќе се преземат доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

**II****ЗАШТИТНИ ВАКЦИНАЦИИ И ТРЕТИРАЊА****1) Класична чума кај свињите**

Превентивната вакцинација против Класичната чума кај свињите, задолжително ќе се врши на целата територија на Република Македонија.

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на целата година со атенуирана и регистрирана вакцина, според упатството на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе се вакцинираат еднакратно. Младите прасиња ќе се вакцинираат двократно, и тоа првата вакцинација на старост од околу 45 дена, додека ревакцинацијата ќе биде 2 месеци подоцна.

Во прометот може да се пуштаат само имуни свињи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум дена пред пуштањето во промет.

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцинирани, задолжително ќе се изврши вакцинација.

За свињите кои заболеле од Класична чума на свињите, а не биле вакцинирани нема да биде исплатен надомест на штетата.

Заради сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 6/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

Трошоците за вакцинацијата против свинска чума ќе бидат на терет на Програмата за користење средства за здравствена заштита на животните во висина од 50%, согласно членот 82 од Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98).

**2) Беснило**

Во 2002 година, кучињата постари од 2 месеци мора да бидат вакцинирани против беснило на целата територија на Република Македонија во периодот од 10 февруари до 15 април 2002 година.

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат старост од 2 месеци и кучиња кои се купени (без доказ дека се вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се вакцинираат.

Врз кучињата кои не се вакцинирани ќе се применат одредбите од Законот за ветеринарното здравство и Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на беснилото кај животните („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

Трошоците за вакцинацијата против беснилото се на терет на власниците на кучињата.

**3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата**

Во населените места каде во последните 5 години е утврдена ентеротоксемија на овците и заразен пролив на јагнињата ќе се изврши вакцинација на овците и јагнињата со вакцини против ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата. Вакцинацијата ќе се врши еднакратно према упатството на производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата ќе бидат на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година во висина од 50%.

**4) Антракс**

Во сите дистрикти на Антраксот превентивна вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против Антраксот ќе се изврши еднакратно според упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на Антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е востановен Антракс.

Ново внесените животни, животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Заради сузбивање и искоренување на Антраксот кај животните се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Антраксот кај животните („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

Трошоците за вакцинацијата против Антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година.

**5) Шушкавец**

Во сите дистрикти на Шушкавецот превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши во период од 1 март до 31 мај 2002 година според упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на Шушкавецот се подразбира подрачјето во кое во последните 5 години е востановена болеста.

Нововнесените животни, животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Во подрачјата кои се истовремено дистрикти на Антракс и на Шушкавец, вакцинацијата ќе се изврши со вакцина која обезбедува имунитет против двете болести.

Заради сузбивањето и искоренувањето на Шушкавецот ќе се применуваат мерките пропишани со член 2 од Правилникот за начинот и постапката за преземање мерки за спречување и отстранување на заразните болести („Службен весник на СРМ“ бр. 18/79).

Трошоците за вакцинацијата против Шушкавецот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година.

**6) Њукастелска болест**

Превентивната вакцинација на пернатата живина во екстензивното живинарско производство против Њукастелската болест задолжително ќе се врши двократно на целата територија на Република Македонија, согласно планот на ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво и според упатството на производителот на вакцината.

Вакцинацијата на пернатата живина во организираното живинарско производство и пернатата дивеч ќе се врши така да се обезбеди траен и солиден имунитет.

Заради сузбивање и искоренување на Њукастелската болест кај пернатата живина, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Њукастелската болест („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

### III ДИЈАГНОСТИЧКИ И ДРУГИ ИСПИТУВАЊА

#### 1) Спонгиозна енцефалопатија кај говедата

Заради докажување на отсуство на болеста Спонгиозна енцефалопатија кај говедата, во 2002-та година ќе се извршат следниве активности:

а) Клиничко надгледување на автохтоните говеда постари од 24 месеци на симптоми на болеста. Задолжително ќе се испраќаат на лабораториска претрага главите од говедата кои покажале клинички знаци кои наведуваат на сомнеж на болеста;

б) Клиничко надгледување на сите увезени говеда постари од 24 месеци на симптоми на болеста и задолжително испраќање на лабораториска претрага на главите од говедата кои покажале клинички знаци кои наведуваат на сомнеж на болеста;

в) Ветеринарните инспектори согласно планот добиен од Управата за ветеринарство ќе испратат мостри за лабораториско испитување од закланите говеда постари од 24 месеци.

Земањето мостри и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година.

#### 2) Туберкулоза

##### а) Говеда

Во стадата во кои во 2001 година била дијагностицирана Туберкулозата, ќе се изврши туберкулинизација на сите приплодни говеда постари од 3 месеци.

Кај сите држатели кои го ставаат млекото во промет, ќе се изврши туберкулинизација кај говедата постари од 3 месеци.

Во останатиот дел од епизоотиолошките единици, согласно планот на ветеринарниот инспектор во 1/3 од населените места ќе се изврши туберкулинизација врз сите говеда постари од 3 месеци.

Позитивните грла на Туберкулоза по комисијата проценка ќе бидат заклани од нужда. На сопственикот на животните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98), му се обезбедува надоместок на штетата.

Доколку се констатира Туберкулозата на линијата на колењето во клиниката, ветеринарниот инспектор ќе преземе мерки предвидени со закон-туберкулинизација на говедата во дворот од каде што потекнува туберкулозното заклано говедо.

За обновување на матичното стадо можат да се користат само говеда кои претходно биле туберкулинизирани и дале негативен резултат на Туберкулоза.

Во случај на продавање или било кој друг начин на отуѓување на животните, мора претходно да бидат испитани со негативен резултат на Туберкулоза.

Дијагностичкото испитување на Туберкулоза кај говедата ќе се врши согласно планот на ветеринарниот инспектор во периодот од 15 февруари до 30 септември 2002 година.

Заради сузбивање и искоренување на Туберкулозата кај говедата ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Туберкулозата кај животните („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 22/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

Туберкулинизацијата на говедата е на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година во висина од 50%.

##### б) Свињи

Доколку се констатира Туберкулозата на линијата на колењето во клиниката, ветеринарниот инспектор ќе преземе дијагностичко-епизоотиолошки мерки во тој двор односно фарма.

#### 3) Бруцелоза

##### а) Говеда

Кај држателите каде во 2001 година имало појава на Бруцелоза кај говедата, овците или козите, како и кај држателите каде во 2002 година била дијагностицирана бруцелозата кај овците или козите, во 2002 година ќе се вади крв од сите приплодни говеда.

Во останатиот дел од епизоотиолошкото подрачје, каде во 2001 година немало појава на Бруцелоза, согласно планот на ветеринарниот инспектор, во 1/3 од населените места ќе се изврши серолошко испитување кое ќе биде извршено врз сите приплодни говеда.

Докторите по ветеринарна медицина се должни при секој абортус на крави и јуници да достават крв за лабораториско испитување.

Од производителите на млеко наменето за јавна потрошувачка ќе се земаат млеко проби од збирното млеко два пати годишно за испитување на бруцелоза. Во случај на позитивен резултат, целото стадо-фарма се испитува со индивидуални проби на крв и млеко, најдоцна во рок од 15 дена од добивањето на резултатот.

Крвта и млекото од говеда ќе се вади согласно планот на ветеринарниот инспектор од 1 февруари до 30 септември 2002 година.

Позитивните грла на Бруцелоза веднаш, а најдоцна за 15 дена по добивањето на резултатот по комисијата проценка ќе бидат заклани од нужда. На сопственикот на животните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98), му се обезбедува надоместок на штетата.

Овластената дијагностичка лабораторија согласно член 86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98) ќе ги достави резултатите од дијагностичките испитувања до Управата за ветеринарство, ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоцна за 72 часа од доставувањето на материјалите.

Во случај на продавање или било кој друг начин на отуѓување на животните, мора претходно да бидат испитани со негативен резултат на Бруцелоза.

За обновување на матичното стадо можат да се користат само говеда кои претходно биле тествирани на Бруцелоза и дале негативен резултат.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година.

##### б) Овци и кози

Заради сузбивање и искоренување на Бруцелозата кај овците и козите ќе се вади крв за серолошки испитувања на сите овци и кози постари од 6 месеци.

Од производителите на млеко наменето за јавна потрошувачка ќе се зема збирно млеко два пати годишно кое ќе биде испитано на присуство на антитела на Бруцелозата. Во случај на позитивен резултат целото стадо ќе се испита со индивидуални проби на крв и млеко.

Сите овци и кози кои одат од зимско на летно напасување и обратно, од едно во друго епизоотиолошко подрачје, пред селењето ќе бидат испитани на Бруцелоза. Селењето на овците е условено со негативниот резултат, што се докажува со уверението за здравствената состојба на животните.

Докторите по ветеринарна медицина се должни при секој абортус да достават крв за лабораториско испитување.

Животните кои во текот на годината не го напуштаат епизоотиолошкото подрачје ќе бидат еднакратно испитани на бруцелоза.

Во случај на продавање или било кој друг начин на отуѓување на животните, мора претходно да бидат испитани со негативен резултат на Бруцелоза.

Позитивните овци и кози на Бруцелоза веднаш, а најдоцна за 15 дена од добивањето на резултатот, по комисијата проценка ќе бидат заклани од нужда. На сопственикот на животните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98), му се обезбедува надоместок на штетата.

Овластената дијагностичка лабораторија согласно член 86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98) ќе ги достави резултатите од дијагностичките испитувања до Управата за ветеринарство, ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоцна за 72 часа од доставувањето на материјалите.

За обновување на матичното стадо можат да се користат само овци и кози кои претходно биле тествирани со негативен резултат.

Вадењето на крв од овци и кози ќе се врши од 1 март до 31 мај и од 1 септември до 31 октомври 2002 година.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година.

#### в) Свињи

Кај држателите каде во 2001 година имало појава на Бруцелоза кај овците, козите, говедата или свињите како и во населените места каде во 2002 година ќе се дијагностицира Бруцелозата кај овците, козите или говедата во стадата каде што се одгледуваат приплодни свињи, еднаш годишно ќе се зема крв од сите приплодни свињи и ќе се испита на Бруцелоза. Испитувањето се врши од 1 април до 31 мај 2002 година.

Крв од нерези кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст се прегледува 2 пати годишно на Бруцелоза. Крв се зема и од сите приплодни грла (нерези и назимки) пред да бидат вклучени во приплод.

Заради откривање, сузбивање и искоренување на Бруцелозата кај говедата, овците, козите, свињите и кучињата ќе се применуваат мерки пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците и свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 34/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година.

#### 4) Син јазик

Заради испитување на епизоотиолошката состојба со болеста Син јазик во Македонија, ќе се изврши серолошко испитување на присуство на антитела на болеста Син јазик кај говедата, овците и козите. Бројот на серолошки проби, како и местата од каде потекнуваат животните кои ќе се испитаат на болеста Син јазик ќе ги утврди Управата за ветеринарство со посебен план.

Крвта која ќе се испита на Син јазик ќе биде земена од серолошкото испитување на присуство на Бруцелоза кај говедата, овците и козите.

Овците, козите и говедата кои покажале позитивен резултат на дијагностичкото испитување на Син јазик, а не покажуваат никакви клинички знаци, по комисијската проценка ќе бидат заклани од нужа. Овците, козите и говедата кои покажуваат клинички знаци на болеста, по комисијската проценка ќе бидат еутаназирани и нештетно отстранети. На сопственикот на животните, согласно членот 78 од Законот за ветеринарно здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98), му се обезбедува надоместокот на штетата.

Во зависност од временските прилики, со почетокот на активност на векторот на болеста, ќе се започне со третирање на говедата, овците и козите со репелентни средства.

Во сите населени места каде е дијагностицирана болеста Син јазик, во настаните во кои се држат говедата, овците и козите ќе се изврши дезинсекција најдоцна до крајот на мај 2002 година.

Овластената дијагностичка лабораторија согласно член 86 точка 2 и член 96 од Законот за ветеринарно здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98) ќе ги достави резултатите од дијагностичките испитувања до Управата за ветеринарство, ветеринарниот инспектор и ветеринарното друштво најдоцна за 72 часа од доставувањето на материјалите.

Лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година.

#### 5) Краста кај овците

Заради утврдување на Крастата кај овците, ќе се изврши дијагностичко испитување на присуство на болеста. Кај држателите на овци, каде болеста ќе се дијагностицира ќе се изврши третирање на овците против Краста и ќе се применат ветеринарно санитарни мерки за сузбивање на болеста.

Дијагностичкото испитување и третирање на овците ќе се изврши двократно во текот на годината и тоа на пролет и на есен.

Третирањето на овците напролет ќе биде двократно со капење на овците во инсектицидни средства. Третирањето на овците на есен ќе биде еднократно со средство кое делува и на други ендо и екто паразити.

Во стадата каде е дијагностицирана Крастата ќе се изврши дезинсекција на настаните во кои се држат овците истовремено со третирањето на овците.

Паразитолошкото испитување на инвадираност на овците и другите домашни животни со Краста ќе се врши во сите сомнителни случаи во текот на целата година.

Дијагностичкото испитување и третирањето на овците е на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година во висина од 50%.

#### 6) Други заразни болести

Заради серолошки испитувања се зема крв од приплодни бикови, овнови, прчеви, нерези и пастуви кои служат за производство на семе за вештачко осеменување која ќе биде испитана на следниве болести:

- Лептоспироза, со негативен резултат;
- Листерия, со негативен резултат;
- Туберкулоза, со симултана туберкулинизација со бовин и авијарен туберкулин со негативен резултат;
- Трихомонијаза, со негативен резултат;
- ИБР/ИПВ, со негативен резултат;
- Ензоотска леукоза кај говедата, со негативен резултат;

- Бруцелоза, со негативен резултат;
- Син јазик, со негативен резултат;
- Бовина вирусна дијареја, со негативен резултат.

Вадењето на крв и лабораториските претраги се на терет на производителот на семе за вештачко осеменување.

#### 7) Салмонелоза кај живината

Заради докажување на инфекција со салмонела кај домашната живина, од фармите со над 500 единки, за бактериолошко и серолошко испитување ќе се земаат крв, брисеви од клоаката и лешеве (од несилки и еднодневни пилиња). Земањето мостри ќе се врши согласно следната шема:

Од родителските јата: од секој објект со над 500 единки ќе се земаат клоакални брисеви и крв од 30 единки како и угинати единки (дневен морталитет) еднаш месечно.

Од инкубаторски станици: една збирна мостра прашина од сите машини, неизведени ембрионирани јајца и слабо витални пилиња (најмногу 30) и 20 брисеви од опремата и просториите еднаш месечно.

Од еднодневни пилиња (родителски или комерцијални): при приемот на фармата ќе се земе по една мостра подлошки од кутиите за транспорт на секои 1000 пилиња (до најмногу 10 мостри), угинати пилиња во текот на транспортот и првите три денови (најмногу 60 пилиња од секој ден).

Од бројлерските пилиња во текот на тогот: од секој објект со над 500 пилиња ќе се земаат клоакални брисеви од 20 единки и дневен морталитет најдоцна една недела пред завршувањето на тогот.

Од пилиња од хибрид за производство на јајца: од секој објект со над 500 единки 10 збирни мостри фецес и дневен морталитет и тоа во 4 недели од одгледувањето и 2 недели пред преселувањето односно пуштањето во промет.

Од јатата несилки за производство на конзумни јајца: од секој објект со вселени над 500 единки клоакални брисеви и проби крв од 20 единки и дневниот морталитет секој три месеци.

Компоненти од анимално потекло кои се користат во исхраната на живината: мостри од сите пратки.

Доколку во јатото се утврди инфекција со салмонела (тифус кај живината) ќе се применуваат мерки според правилниците за мерки за сузбивање и искоренување на Салмонелозата и Тифусот кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

Земањето на мострите и нивниот транспорт до лабораторијата ќе се врши според Упатството за земање мостри.

Вадењето крв и лабораториските претраги се 50% на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година.

**8) Америчка чума на пчелиното легло**

За сузбивање и искоренување на американската чума на пчелното легло во 2002 година, задолжително ќе се изврши преглед на сите пчелни друштва на територијата на РМ.

Од позитивните и сомнителните пчелни друштва на американската чума по пчелно легло, ќе се зема материјал и испраќа на лабораториско испитување. Прегледите со посебно внимание ќе се вршат во случаи на продажба на нуклеуси, пакетни роеви и матици кои се субвенционираат.

Прегледот на пчелните друштва ќе се изврши од 15 септември до 31 октомври 2001 година, а на нуклеусите, пакетните роеви, повторно од 1 април до 31 мај следната година пред продажбата на истите.

Прегледот на пчелните друштва и лабораториското испитување на мострите ќе бидат на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2002 година.

Заради откривање, сузбивање и искоренување на Американската чума на пчелното легло ќе се применуваат мерки пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на заразните болести на пчелите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 6/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

**9) Трихинелоза**

За контролата, сузбивањето и искоренувањето на трихинелозата кај домашните и дивите животни во 2002 година, задолжително ќе се врши трихинелоскопски преглед на месото заклано во приватниот сектор од домашните свињи, како и на месото од свињите заклани во кланици со потекло од свињарски фарми со методите вештачка дигестија или трихинелоскопија. Иницијалните испитувања ќе се вршат во кланиците и ветеринарните друштва. Сомнителните и позитивните случаи ќе се испраќаат во Ветеринарниот институт за потврдување.

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе испратат материјал за испитување на присуство на Трихинелоза во Ветеринарниот институт од сите отстрелани диви свињи.

Трошоците за сите испитувања во целост се на терет на сопствениците.

**10) Заразни болести кај рибите**

Во текот на 2002 година на дијагностичко испитување ќе подлежат рибите од вештачките рибници и вештачките езера.

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испитување на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките. Мострите за лабораториско испитување ќе се земаат, во рана пролет и во доцна есен. Во рибници за производство на пастрмки ќе се изврши: во период март-април, вирусолошко испитување на подмладокот, а во декември, испитување на матичното јато (пастрмски матици) на присуство на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките (ВХС).

Заради докажување на Заразната некроза на панкреасот кај пастрмките ќе се изврши лабораториско (вирусолошко испитување) на подмладокот во јуни, а на матичното јато во декември.

Задолжително контролно испитување на Бактериски нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и на есен.

Заради контрола, сузбивање и искоренување на Пролетната виремија на крапот, задолжително ќе се врши дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во рана пролет, ќе се врши во рибниците кои произведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај одгледувачите на крап во кафезните фарми. Материјалот потребен за порибување на отворените води, реките и акумулациите, мора претходно да биде прегледан и да потекнува од фарми кои се слободни од оваа болест.

Трошоците за дијагностичките испитувања во целост се на терет на сопствениците.

#### IV ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

Заради сузбивање и искоренување на заразните болести кај животните, ветеринарното друштво ќе врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објектите и дворовите за одгледување на животни.

**V**

#### УРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ

Вакцините, лековите и помошните лековити средства за спроведување на мерките од Наредбата мораат да бидат регистрирани во Република Македонија.

Мострите што ќе се испраќаат на лабораториско испитување мора да бидат пропратени со записник од ветеринарниот инспектор.

Говедата и овците кои подлежат на дијагностичко испитување треба да бидат обележани со ушни маркици.

**VI**

#### ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-3065/1  
25 март 2002 година  
Скопје

Министер,  
Марјан Горчев, с.р.

**386.**

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/2002) и точка 29 од Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002 - Пречистен текст), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, на 28.03.2002 година, донесе

#### У П А Т С Т В О ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Заради еднообразно спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност (во натамошниот текст: одлуката), банката ќе врши класификација на активата на обрасците КА/1 и КА, кои се составен дел на ова упатство и со примена на следните објаснувања за одделни редни броеви на обрасците.

**II. ОБРАЗЕЦ КА/1**

2. Образецот КА/1 е преглед на структурата на кредитната изложеност на банката по поединечни комитенти.

3. Под комитенти на банката, во смисла на ова Упатство се подразбираат банки и штетилници, небанкарски финансиски институции, нефинансиски правни лица, физичките лица, други комитенти, како и Република Македонија и Народна банка на Република Македонија.

4. Образецот КА/1 е составен од два дела:

- Образец КА/1-1; и
- Образец КА/1-2.

Во Образец КА/1-1 се прикажува структурата на кредитната изложеност по комитенти, согласно кредитниот ризик, додека во Образец КА/1-2 структурата на кредитната изложеност по комитенти се прикажува согласно ниво на ризик на земјата.

**Образец КА/1-1**

5. Во Образецот КА/1-1 се наведуваат комитентите поодделно и за секој од нив се пополнуваат колоните 1-15 според објаснувањата дадени во продолжение:

- а) Колона бр. 1 - се наведува реден број за комитентот.
- б) Колона бр. 2 - (Сметка) го содржи бројот на активната сметка на комитентот - правно лице во банката која го изготвува извештајот. Доколку правното лице нема сметка во конкретната банка, се наведува бројот на било која сметка во друга банка. Кај комитентите - физички лица, како и кај комитентите без сметка, оваа колона не се пополнува.

в) Колона бр. 3 - се внесува матичниот број на комитентот.

г) Колона бр. 4 - се внесува единствениот даночен број на комитентот. Банките се должни да ја пополнуваат оваа колона, почнувајќи од 30.06.2002 година.

д) Колона бр. 5 (Комитент) ги содржи комитентите наведени според следните правила:

- за правни лица се наведува полниот назив, додека за физички лица се наведува името и презимето;

- задолжително се наведуваат поединечно сите комитенти на банката - домашни небанкарски правни лица со вкупна кредитна изложеност над 500.000 денари, односно сите комитенти на банката - домашни физички лица со вкупна кредитна изложеност над 300.000 денари. Штедилницата задолжително ги наведува поединечно сите комитенти (физички и правни лица) со вкупна кредитна изложеност над 100.000 денари. Под вкупна изложеност на кредитен ризик се подразбира збирот на сите побарувања по кредити, камати и други ставки и потенцијални побарувања по вонбилансни ставки што банката ги има спрема поодделен комитент - колона бр. 14 од Образецот КА/1-1;

- задолжително се наведуваат поединечно сите комитенти на банката - домашни банки;

- задолжително се наведуваат поединечно сите комитенти на банката - странски правни и физички лица;

- кредитните изложености спрема поединечни физички лица, за кои не се однесува обврската од алинеја 2, точка д) за нивно поединечно прикажување, се прикажуваат збирно во посебна позиција: "Население";

- остатокот од вкупното портфолио, по одбивањето на кредитните изложености опфатени во алинеите 2, 3, 4 и 5 од оваа точка, се наведува во категоријата "останато";

- во случај кога категоријата "останато" изнесува над 10% од вкупната кредитна изложеност на банката (Колона 8, реден број 7 од Образецот КА), се наведуваат поголемите комитенти од таа категорија, се до сведување до границата од 10%;

- во случај кога кредитната изложеност спрема комитентот е класифицирана во две различни ризични категории, комитентот се наведува два пати еднопосредно, со прикажување на соодветниот дел од кредитната изложеност (со пополнување на сите останати колони) и соодветната ризична категорија;

- комитентите се пополнуваат според азбучен редослед.

ѓ) Колона бр. 6 - Седиште на комитентот (град и држава во случај на комитент - странско лице).

е) Колона бр. 7 (Ризична категорија) ја содржи ризичната категорија (А, Б, В, Г или Д) во која е класифициран комитентот, односно кредитната изложеност спрема тој комитент, со примена на мерилата, дефинирани во глава II од Одлуката.

ж) Колоните бр. 8-13 се пополнуваат земајќи ги предвид сите побарувања по одделни комитенти кои се евидентирани на одделни сметки во КН-БИФО на банката. Спецификацијата на сметките кои влегуваат во описот на одделните колони на извештајот КА/1-1 е следна:

- Колона бр. 8 - редовни кредити ги опфаќа сметките од: група 31, 32, 33 (со исклучок на сметките 330 и 331, 34, 35 (со исклучок на сметките 350, 351, 355), класа 4 (без групите 43, 46, 48), класа 5 (без групите 53, 56 и 58), сметката 809, сметките 160, 161.

- Колона бр. 9 - нефункционални кредити ги опфаќа сметките 084 и 086.

- Колона бр. 10 - побарувања по редовна камата ја опфаќа сметката 150, 156 (без сметка 1562) и 190.

- Колона бр. 11 - побарувања по нефункционална камата ги опфаќа сметките 080 и 082.

- Колона бр. 12 - други побарувања ги опфаќа сметките од група 06 (без сметката 069), сметките 134, 135, 151, 154, 155, 1562, 157, 192, 193, 307, 330, 331, 350, 351, 355 во делот кој се однесува на конкретни комитенти, сите други сметки на кои се искажани побарувања од конкретни комитенти и сите други ставки кај кои постои јасно изразена потенцијална кредитна загуба во иднина.

- Колона бр. 13 - вонбилансни ставки - се евидентираат вонбилансните ставки кои претставуваат потенцијална обврска за банката.

Во колоната бр. 13 - вонбилансни ставки, се вклучуваат и чинидбените гаранции со минимум одреден процент од вкупниот износ на непокриени чинидбени гаранции евидентирани на соодветниот датум, и тоа:

- минимум 25% почнувајќи со состојба на 31.03.2002 година;

- минимум 50% почнувајќи со состојба на 31.12.2002 година;

- минимум 75% почнувајќи со состојба на 30.06.2003 година;

- 100% почнувајќи со состојба на 31.12.2003 година;

с) Колона бр. 14 (Вкупна кредитна изложеност) претставува збир на износите од колоните бр. 8, 9, 10, 12, 13.

и) Колона бр. 15 (Потенцијални загуби) се пресметува така што вкупната кредитна изложеност (Колона бр. 14) се множи со пондерите од точката 16 и 17 од Одлуката, според ризичната категорија на комитентот (Колона бр. 8 од Образецот КА/1-1).

#### Образецот КА/1-2

6. Образецот КА/1-2 ја вклучува кредитната изложеност на банката спрема поодделна земја и поединечно, спрема комитентите - странски лица.

Колоните 1-7 од Образецот КА/1-2 се пополнуваат според следните објаснувања:

а) Колона бр. 1 - се наведува реден број на комитентот;

б) Колона бр. 2 - се наведува земјата каде е седиштето на комитентот. Комитентите се групираат според земјата на потекло, при што во посебен ред се прикажува вкупната изложеност на банката спрема секоја одделна земја.

Во случај кога странскиот субјект претставува филијала на странска банка, во колоната бр. 2 се внесува земјата каде е седиштето на матичната банка.

в) Колона бр. 3 - ги содржи сите комитенти - странски лица, при што за правните лица се наведува полниот назив, додека за физичките лица се наведува името и презимето.

Во случај кога странскиот субјект претставува филијала на странска банка, покрај полниот назив на филијалата, се додава и нејзиното седиште.

г) Колона бр. 4 - се наведува вкупната кредитна изложеност на банката спрема секој поединечен комитент - странски субјект, која е прикажана во Колона бр. 14 од Образецот КА/1-1 за соодветниот комитент.

д) Колона бр. 5 - Нето кредитната изложеност се добива на тој начин што вкупната кредитна изложеност прикажана во Колона 4 од Образецот се намалува за износот на потенцијалните загуби од Колона 15 на Образецот КА/1-1 за соодветниот комитент.

ѓ) Колона бр. 6 - се внесува процентот на ризикот на земјата утврден согласно листата која се доставува од страна на Народна банка на Република Македонија, како и согласно одредбите од точките 18 и 19 од Одлуката.

е) Колона бр. 7 - Потенцијалните загуби за ризик на земјата се пресметуваат така што нето кредитната изложеност (Колона бр. 5) се множи со коефициентот на ризик на земја од Колона 6.

#### III. ОБРАЗЕЦ КА

7. Образецот КА е сумарен приказ на вкупната кредитна изложеност на банката според видот на побарувањата и утврдената ризичност.

8. Вкупниот износ на сите побарувања и потенцијални побарувања по активни билансни и вонбилансни ставки што банката ги има спрема своите одделни комитенти (евидентирани во Колоните бр. 8-13 од Образецот КА/1-1), се распоредуваат во Образецот КА, според:

- видот на побарување, прикажани под ред. бр. 1-6;

- висината на кредитен ризик, распоредени во колоните: 3а-7.

9. Во Колона бр. 8 се искажува збирот на колоните од 3а-7.

10. Колона бр. 9 се пополнува со збирот на износите кои се добиваат кога износите од колоните бр. 3а-7 од Образецот КА се множат со соодветните проценти на ризичност, односно износот од Колона бр. 3а (А) се множи со 0%, износот од Колона бр. 3б се множи со 2%, износот од Колона бр. 4 (Б) се множи со 10%, износот од Колона бр. 5 (В) се множи со 25%, износот од Колона бр. 6 (Г) се множи со 50% и износот од Колона бр. 7 (Д) се множи со 100%.

Колона бр. 9 не се пополнува само за позицијата под ред. бр. 4 (Нефункционална камата).

Добиениот износ во Колоната бр. 9, реден број 7 од Образецот КА треба да одговара на пресметаниот износ во Колона бр. 15 од Образецот КА/1-1.

11. Во позицијата под реден број 7 (Вкупно) се внесува збирот на редовите од 1, 2, 3, 5 и 6.

12. Во рамките на спецификацијата, под позицијата а) Потенцијални загуби за кредитен ризик - се внесува износот од реден бр. 7, Колона 9 од Образецот КА; под позицијата б) Потенцијални загуби за ризик на земја - се внесува износот од Колона бр. 7 од Образецот КА/1-2, позиција - Вкупно (сите земји).

Вкупниот износ на потенцијални загуби кои произлегуваат од кредитниот ризик и ризик на земјата (позиција в) треба да одговара на износот на издвоената посебна резерва (с/ка 907).

#### IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕФУНКЦИОНАЛНИ КРЕДИТИ И НЕФУНКЦИОНАЛНА КАМАТА

13. За кредитите кои исполнуваат барем еден од критериумите од точка 15 од Одлуката се спроведуваат следните книжења:

- износот на сите кредити на соодветниот комитент се префрлува на сметка 084, односно сметка 086 за делот на девизните кредити;

- истовремено се обезбедува и посебната резерва за побарувањата по камата од нефункционалните кредити на тој начин што побарувањата по камата од тој комитент се префрлува на сметката 080, а потоа за истиот износ се одобрува сметката 081 и се задолжува сметката 640;

14. Банката продолжува да пресметува камата на кредитните класифицирани во категоријата нефункционални кредити, со тоа што за износот на каматата се задолжува сметката 080 и се одобрува сметката 081. Од истите причини, банката треба да искажува приходи по основ на камата за нефункционалните кредити исклучиво во моментот кога каматата ќе се наплати, преку одобрување на аналитичкото konto 6830 - Приходи по основ на наплата на нефункционална камата и задолжување на сметката 081 и истовремено преку одобрување на сметката 080 и задолжување на сметката 1000, 101 или друго konto за извршената наплата.

15. За оние комитенти за кои ќе се утврди дека ги исполнуваат критериумите за исклучување од категоријата на нефункционални кредити од точка 15 став 2 на Одлуката, се спроведуваат следните книжења:

- износот на нефункционалните кредити се префрлува од сметката 084, односно 086, на сметките од класите 1, 3, 4 и 5 на кои тие побарувања првобитно се воде;

- идните каматни задолженија на комитентот банката продолжува да ги книжи на вообичаениот начин - со одобрување на сметките од групата 66, во моментот на пресметување на каматата.

#### V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

16. Одредбите од ова упатство се однесуваат и на штедилниците во Република Македонија.

17. Ова упатство влегува во сила со денот на неговото потпишување, а ќе почне да се применува сметано од 31.03.2002 година, кога ќе престане да важи Упатството бр. 09/15 - Упатство бр. 8 од 25.12.1995 година.

Прилог: Образец КА, КА/1-1 и КА/1-2.

Бр. 1193  
28 март 2002 година  
Скопје

Гувернер,  
Љубе Трпески, с.р.

Образец КА/1-1

Класификација на кредитната изложеност по комитент - кредитен ризик

во (1000) ден.

| Ред. бр. | Сметка | Датум на прв. гр. | Матрица | Датум на прв. гр. | Кредити |                | Камата  |                | Друга изложеност | Вкупна изложеност | Вкупна кредитна изложеност | Вкупна кредитна изложеност | Вкупна кредитна изложеност |
|----------|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |        |                   |         |                   | Редовни | Нефункционални | Редовни | Нефункционални |                  |                   |                            |                            |                            |
| 1        | 2      | 3                 | 4       | 5                 | 6       | 7              | 8       | 9              | 10               | 11                | 12                         | 13                         | 14                         |
| Вкупно   |        |                   |         |                   |         |                |         |                |                  |                   |                            |                            |                            |

Образец КА/1 -2

Банка \_\_\_\_\_

**Преглед на кредитната изложеност по земја и класификација на ризициста на комитенти - странски субјекти (ризик на земја)**  
со состојба на \_\_\_\_\_

| ред. бр. | Земја                      | Комитент | Вкупна кредитна изложеност | Нето кредитна изложеност | % на ризик на земја | Потенцијални загуби за ризик на земја |
|----------|----------------------------|----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2                          | 3        | 4                          | 5                        | 6                   | 7                                     |
| 1        | (Земја 1)                  |          |                            |                          |                     |                                       |
| 2        |                            |          |                            |                          |                     |                                       |
| 3        |                            |          |                            |                          |                     |                                       |
| 4        |                            |          |                            |                          |                     |                                       |
|          | <b>Вкупно Земја 1</b>      |          | 0                          | 0                        |                     | 0                                     |
| 5        | (Земја 2)                  |          |                            |                          |                     |                                       |
| 6        |                            |          |                            |                          |                     |                                       |
| 7        |                            |          |                            |                          |                     |                                       |
| 8        |                            |          |                            |                          |                     |                                       |
|          | <b>Вкупно Земја 2</b>      |          | 0                          | 0                        |                     | 0                                     |
|          |                            |          |                            |                          |                     |                                       |
|          |                            |          |                            |                          |                     |                                       |
|          | <b>Вкупно (сите земји)</b> |          | 0                          | 0                        |                     | 0                                     |

## Образец КА

## Сумарен образец за класификација на активната

Банка \_\_\_\_\_

во (000) денари

| Ред. бр. | Опис                   | Кредитен ризик |    |     |     |     |      | Вкупно                          | Потенцијални загуби                                                    |
|----------|------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                        | А              |    | Б   | В   | Г   | Д    |                                 |                                                                        |
|          |                        | 0%             | 2% | 10% | 25% | 50% | 100% |                                 |                                                                        |
| 1        | 2                      | 3а             | 3б | 4   | 5   | 6   | 7    | $8 = (3а + 3б + 4 + 5 + 6 + 7)$ | $9 = 3а * 0\% + 3б * 2\% + 4 * 10\% + 5 * 25\% + 6 * 50\% + 7 * 100\%$ |
| 1        | Редовни кредити        |                |    |     |     |     |      |                                 |                                                                        |
| 2        | Нефункционални кредити |                |    |     |     |     |      |                                 |                                                                        |
| 3        | Редовна камата         |                |    |     |     |     |      |                                 |                                                                        |
| 4        | Нефункционална камата  |                |    |     |     |     |      |                                 |                                                                        |
| 5        | Други вибирувања       |                |    |     |     |     |      |                                 |                                                                        |
| 6        | Вонбилансни ставки     |                |    |     |     |     |      |                                 |                                                                        |
| 7        | Вкупно (1+2+3+5+6)     |                |    |     |     |     |      |                                 |                                                                        |

## Спецификација:

- а) Потенцијални загуби за кредитен ризик \_\_\_\_\_
- б) Потенцијални загуби за ризик на земја \_\_\_\_\_
- в) Вкупни потенцијални загуби (а+б) \_\_\_\_\_
- г) Издвоена посебна резерва (с/ка 907) \_\_\_\_\_
- д) Прокажана нефункционална камата (с/ка 080 и 082) \_\_\_\_\_

\* Потенцијалните загуби не се пополнуваат

**АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ****ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА****11.**

Врз основа на член 9 став 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000 и 11/2002), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 25.03.2002 година, донесе

**П РА В И Л Н И К****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-  
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА  
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД  
ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 111/2000 и 71/2001) членот 49 се менува и гласи:

"Ако осигуреното лице е заболено од болест која не е покриена со лек од Листата на лекови на товар на Фондот и не може да биде заменет со друг лек од Листата, осигуреното лице може да оствари право на таков лек ако конзилиумот на соодветната клиника и Лекарската комисија на Фондот оценат дека лекот е неопходен и единствен лек за наведеното заболување.

Трошоците за набавениот лек од став 1 на овој член, врз основа на веродостојна исправа за набавениот лек, паѓаат на товар на Фондот во висина од најниската утврдена цена за лек со иста генерика доколку постојат различни производители".

**Член 2**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Управен одбор на  
Фондот за здравствено осигурување  
на Македонија,  
Претседател,  
Делче Ицков, с.р.

**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II- СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје под О.бр. 136/02 се расправа оставината на покојната Благородна Ангелова која починала на 06.12.1994 година во Скопје.

Како законски наследници на покојната се јавуваат и малолетните внуци Гоце и Даниел Ангеловски по право на претставување преку покојниот им татко Бранко Ангеловски син на покојната Благородна Ангелова. Законски застапник на малолетните Гоце и Даниел Ангеловски е нивната мајка Зорица Ангеловска. На законските наследници на покојната Благородна Ангелова не им е позната адресата на живеење на малолетните Гоце и Даниел Ангеловски ниту пак адресата на законскиот застапник-нивната мајка Зорица Ангеловска.

Согласно член 162 од ЗВП се повикуваат малолетните Гоце и Даниел Ангеловски преку законскиот застапник Зорица Ангеловска да се јават во судот во рок од 1 година сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или пак во тој рок да ја достават адресата на живеење. Во спротивно по истекот на 1 година од објавувањето на огласот согласно член 125 од ЗН постапката за расправање на оставината ќе продолжи.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје, О. бр. 136/02.

(9195)

Пред овој суд е во тек постапка по тужба на тужителот ЈЗО специјална болница за ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" Охрид против тужениот Хоџиќ Муамер од Скопје со непозната адреса, за долг вредност 18.600,00 денари.

Се повикува тужениот Хоџиќ Муамер од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд и во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење, а во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното завршување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II- Скопје, XII П.бр. 12/01.

(9195)

**ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА**

Пред Основниот суд во Гевгелија, се води постапка по тужба на тужителите Милка и Васил Кадиеви од Гевгелија, а против тужената Весна Кадиева Фенестра од Гевгелија со последно познато живеалиште во Холандија, за раскинување на договор за доживотна издршка.

Се повикува тужената Весна Кадиева Фенестра од Гевгелија, со последно познато живеалиште во Холандија да се јави во Основниот суд во Гевгелија, и да достави точна адреса на живеење или да одреди полномошник кој ќе ја застапува по овој предмет, а во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ".

Доколку тужената не се јави пред Основниот суд во Гевгелија, не достави адреса на живеење, или овласти полномошник кој ќе ја застапува во постапката, судот ќе и определи привремен застапник кој што ќе ги застапува нејзините интереси во спорот се додека тужениот не се јави пред судот, достави точна адреса или определи свој полномошник и тоа се до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Гевгелија, П. бр. 7/2002.

(9280)

**ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Фатиме Асани родена Арифи од с. Жировница, против тужениот Исмет Асани од с. Жировница, со непозната адреса и престој во странство. Вредноста на спорот е неопределена.

На тужениот Исмет Асани од с. Жировница, со непозната адреса на живеалиште и престојувалиште во странство, му се поставува привремен застапник адвокатот Игор Бурески од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главната расправа, односно сè додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 225/2002. (9504)

Пред Основниот суд во Гостивар се води граѓанска постапка по тужба на тужителот Рамадани роден Беќири Сабир од с. Добридол, против тужениот Рамадани Ќибири Аднан с. Неготино, денес со непозната адреса и престој во странство, основ-повраќај на ствари, вредност-неопределена.

На тужениот Рамадани Ќибири Аднан од с. Неготино, а денес со непозната адреса на живеалиште и престојувалиште во странство, му се поставува привремен застапник адвокат Ибрахим Амети од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се додека тој или негов полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд односно се додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 721/2001.

(9268)

Пред овој суд во Гостивар се води вонпроцесна постапка, по предлог на предлагачот Центар за социјални работи Гостивар, против противникот Исмаили Ашим Џемиле од с. Форино, денес со непозната адреса на живеалиште и престојувалиште во странство, основ-одземање на родителско право.

На противникот Исмаили Ашим Џемиле од с. Форино денес со непозната адреса на живеалиште и престојува-лиште во странство и се поставува привремен застапник, адвокат Хабиљ Илџази од Гостивар, кој ќе ги застапува ин-тересите на противникот додека тој или негов полномош-ник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд односно се додека органот за старателство не му постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 131/2001.

(9270)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка по тужба на тужителот Сејдија Хајрулах од с. Неготино, против тужените Сарице Фарук и Сарице Ир-фан од Гостивар, за исполнување на договор, а Сарице Фарук се наоѓа во Република Турција со непозната адреса.

Бидејќи тужениот Сарице Фарук е со непозната адреса во Република Турција за привремен застапник му е поста-вен Игор Бурески адвокат од Гостивар, кој ќе го застапува тужениот Фарук се додека не се појави пред судот однос-но додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 653/2001.

(9277)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани поднесена е тужба од тужителот АД за осигурување "Вардар" од Скопје, против тужениот Тони Николов од с. Чифлик, за долг. Вредност на спорот 446.880,00 денари, сега тужениот е со непозната адреса на престојување во Италија.

Се повикува тужениот Тони Николов од с. Чифлик, се-га со непозната адреса на престојување во Италија, да се јави во Основниот суд во Кочани, или да постави свој пол-номошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. До-колку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен зас-тапник дипломиран правник со положен правосуден ис-пит кој ќе ги штити неговите права и интереси, Сузана Спасова стручен соработник во Основен суд Кочани, се до правосилното окончавање на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 150/2000.

(9222)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Панда Пантелиќ од Прилеп, против тужениот Раде Пантелиќ, со непозната ад-реса во Грција.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење, се повикува во рок од 30 дена сметано од денот на објаву-вањето на огласот да се јави во овој суд или да достави своја адреса на живеење. Доколку во определениот рок истиот не се јави, ниту пак определи свој полномошник, неговиот интерес до правосилноста на постапката ќе го застапува привремен застапник кој ќе го назначи судот.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 222/2002. (9507)

#### ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужи-телката Оливера Пупулкивска од Битола, ул. "Маршал Ти-то" бр. 28, против тужениот Роберт Пупулкивски од Ре-сен, ул. "29-ти Ноември" бр. 64, сега на временна работа во Австралија со непозната адреса на живеење, за развод на брак, вредност 40.000,00 денари.

Се повикува тужениот Роберт Пупулкивски од Ресен, сега на временна работа во Австралија со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена сметано од денот на објаву-вањето на огласот на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси, се до окон-чување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П. бр. 90/2001.

(9221)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Во Основниот суд во Струмица е заведен граѓански предмет под П. бр. 2135/01 по тужба од тужителките Роганович Ирина од Југославија и Весна Лилин Лазаревич од Југославија, и двете застапувани преку полномошникот Вангел Настев, адвокат од Струмица, против тужените Стоилова Македонка од Скопје застапувана преку полно-мошникот Димитар Горѓиевски, адвокат од Струмица, и Цветанов Венко порано со адреса во с. Смоларе, а сега на привремена работа во Швајцарија, со непозната адреса на живеење, по основ сопственост, вредност на спорот неоп-ределена.

Бидејќи местото на живеење и неговата адреса е не-позната за тужениот Цветанов Венко како второ тужен во таа постапка судот го повикува тужениот Цветанов Венко со поранешно место на живеење од с. Смоларе, а сега на привремена работа во Швајцарија, да се јави во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас или пак во овој рок да определи свој полномошник кој ќе го застапу-ва по оваа постапка се до правосилното окончавање на спорот. Во спротивно, се предупредува тужениот дека му се одредува привремен застапник доколку не се јави до тој рок кој ќе ги застапува неговите интереси по оваа тужба до правосилното окончавање на спорот и тоа за привре-мен застапник му се определува стручниот соработник Лора Абрашева вработена во Основниот суд во Струмица.

Се предупредува тужениот дека привремениот застап-ник ги има сите права и обврски согласно член 57 од ЗПП. Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на овој суд.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 2135/01.

(9284)

За привремен застапник на тужениот Иван Ганчев и Билјана Ганчева двајцата од Струмица, со стан на ул. "Иљо Шопов" бр. 15/14, а сега со непознато место на жи-веење во предметот на Основниот суд во Струмица, П.бр. 55/99 година, по тужбата на тужителката Ана Ганчева од Струмица, за раскинување на договор за доживотна из-дршка, се назначува Јорета Абрашева стручен соработник во Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник да ги застапува интересите на тужените, согласно член 79 од ЗПП, со сите права се до појавување на тужените или нивни полномошник пред овој суд.

Се повикуваат тужените Иван Ганчев и Билјана Ганче-ва да се јават во овој суд во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 55/99.

(9286)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за докажување на смртта на лицето Пајазити Челеби Бејтула од село Стримница, а по предлог на предлагачот Пајазити Бурхан од село Стримница.

Се повикува лицето Пајазити Челеби Бејтула од село Стримница да се јави во Основен суд Тетово или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по об-јавувањето на огласот. Во спротивно, судот на лицето Па-јазити Челеби Бејтула ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до окончавање на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 102/2002.

(9272)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за до-кажување на смртта на лицето Исмаили Емурла Исмаил од село Жеровјане, а по предлог на предлагачот Амети Несрин од Тетово.

Се повикува лицето Исмаили Емурла Исмаил од село Желино да се јави во Основен суд Тетово или секој друг што знае за неговиот живот, во рок од 30 дена по објаву-вањето на огласот. Во спротивно, судот на лицето Исмаи-ли Емурла Исмаил ќе му постави времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до окончавање на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 167/2002.

(9274)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Цафери Зилбеар од с. Боговиње, против тужениот Фаредин Беџети, Кумбрије Беџети, Илџа Беџети, Енвер Беџети, Гафур Беџети и Неџмија Беџети сите од с. Боговиње, а сега со непозната адреса во Швајцарија поради сопственост.

Бидејќи тужените се со непозната адреса во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јават во судот, или да одредат свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот на истите ќе им биде поставен времен старател преку Центарот за социјални работи - Тетово кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 141/2002.

(9276)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Штип во Штип, со решението Рег. бр. 91/02, од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 030096597-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето и адресата на Трговското друштво за трговија со тутун, тутунски преработки и други стоки и услуги Македонија Табак - 2000 ДОО експорт-импорт Штип, ул. "Панче Караџов" бр. 5/13.

Упис на нов назив и седиште на Трговско друштво за трговија со тутун, тутунски преработки и други стоки и услуги Македонија Табак - 2000 ДОО експорт-импорт Штип, ул. "Панче Караџов" бр. 5/13, наместо досегашен назив и седиште Трговско друштво за трговија со тутун, тутунски преработки и други стоки и услуги Македонија Табак - 2000 Македонија Табак и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Трета Македонска Бригада" бб.

Од Основниот суд Штип во Штип, Рег. бр. 91/02.

(8843)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решението II. Рег. бр. 8/02 од 19.03.2002 год. во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани "СОЛЗИТЕ НА НАДЕЖТА И СПОМЕНОТ" со седиште на ул. "Тале Ристов", кула II, локал 4, нас. Скопје Север.

Дејноста на здружението на граѓани "СОЛЗИТЕ НА НАДЕЖТА И СПОМЕНОТ" е соработување со организации, институции, асоцијации, индивидуи кои би помогнале во расветлување на судбината на исчезнатите лица, собирање на изданија, публикации, конклузии, ставови од асоцијации, индивидуи и надлежни власти, лобирање за респектирање и почитување на правата на затворениците, помагање на семејства во случај на погреб, во случај на религиозни помени, помагање при изградба на споменици, организирање семинари, трибини, конференции за промовирање на мирот и благосостојбата против војната, помош на семејствата со психосоцијални програми и хуманитарни, помош и грижа за сираци и нивно образование и едукација.

Со денот на уписот Здружението на граѓани "СОЛЗИТЕ НА НАДЕЖТА И СПОМЕНОТ" се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. Рег. бр. 8/02.

(8602)

Основниот суд во Прилеп, со решението Рег. Згф. бр. 8/2002 од 21.03.2002 год. во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани ПИОНЕРСКО-МЛАДИНСКА ФУДБАЛСКА ЕКИПА „11 ОКТОМВРИ“-ПРИЛЕП.

Основни цели и задачи на здружението се: дружење на граѓани меѓу себе и развивање на заедничкото живеење на народите и народностите, развивање на фудбалските афинитети, интерес и активности на младите и децата, развој

на меѓународна соработка на младите, поттикнување, омасовување и унапредување на фудбалот како еден од клучните спортови за развој на свеста кај младата популација, унапредување на стручната работа и усовршување на стручни кадри, развивање на соработката со други фудбалски школи, организирање на фудбалски турнири во согласност со прописите и актите на ФСМ и ОФС, законите и другите прописи, посредување во ширењето на информации од областите со кои се занимава здружението во сите насоки на државно и меѓународно ниво.

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Цане Коњарец" број 42.

Овластен претставник за застапување и претставување на здружението во правниот промет и пред трети лица е лицето Даре Иваноски од Прилеп, ул. "Цане Коњарец" број 42.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 8/2002.

(8718)

Основниот суд во Прилеп со решението Рег. Згф. бр. 9/2002 од 21.03.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани "Мировна акција"-Прилеп.

Цели и задачи на здружението се: поттикнување на иницијативи, активности и реализација на проекти кои придонесуваат за унапредување на можностите на младите луѓе за личен и професионален развој, развој на демократијата, демократските процеси и граѓанското општество во Република Македонија, истражувачко-апликативна работа и вклучување на членовите на здружението во научно-истражувачки проекти, соработка со сите организации (јавни, стопански, научни, стручни, рекреативни и сл.), организирање симпозиуми, стручни советувања, тркалезни маси, летни школи и семинари кои ќе придонесат за решавање на општествените проблеми и за развој на цивилното општество, организирање на културни манифестации (изложби, промоции, концерти), реализирање на проекти од аспект на заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, доставување на предлози и сугестии до надлежните органи и организации во Република Македонија за измена и дополнување на законските прописи и другите нормативни акти, влијание врз јавното мислење со цел за натамошна демократизација и пацифизација на општеството, организирање и вклучување во хуманитарни активности, учество со сопствени градежно-проектански проекти за подобрување на животните услови, отстранување на меѓуетничките бариери.

Територијата на дејствување на здружението е целата територија на Република Македонија.

Седиштето на здружението е во Прилеп во населба "Точила I", зграда А 3, стан 23, а овластен претставник за негово застапување и претставување е лицето Боро Китаноски од Прилеп со живеалиште во населба "Точила I", зграда А 3, стан 23.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 9/2002.

(8720)

Основниот суд во Струга, со решението Рег. Згф. бр. 3/2002 од 18.03.2002 год. го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението со назив: Центар за развој на дијалог од Струга.

Здружението е невладино, непрофитно, непартиско хуманитарно здружение на граѓани во кое ќе се остваруваат нивните лични и колективни права и слободи преку набљудување на локални, претседателски и парламентарни избори, промовирање на соработката на граѓаните со нивните избрани претставници на локално и државно ниво, зајакнување на невладиниот сектор во Република Македонија и промовирање на меѓуетничката соработка и толеранција.

Седиштето на здружението се наоѓа во Струга.

Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 3/2002.

(8722)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се врши упис на Здружението на граѓани со име Одбор за организација на воспитно образовни и хуманитарни активности "Св. Варвара" од с. Нерези, регистрирано со решение Рег. бр. 1/2002 од 12.02.2002 година на Основниот суд во Струга.

Здружението има за цел воспитно, образовни и хуманитарни активности.

Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 1/2002.

(8723)

Основниот суд во Струга со решението Рег. Згф. бр. 2/2002 од 12.02.2002 год. го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението со назив: Здружение на граѓани "Лав" од с. Радожда.

Здружението е самостојно, невладино, хуманитарно здружение на граѓани во кое ќе се остваруваат нивните лични и колективни права и слободи преку едукација и информирање на младите од разни области на културата, образованието и музиката, нивно организирано дружење, борба против наркоманијата, алкохолизмот, никотинизмот кај младите, создавање и јакнење на еколошката свест, развивање на меѓуетничката и мултикултурната соработка преку контакти и разменување на искуства со други младински и слични организации од Република Македонија и надвор од неа.

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Радожда.

Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 2/2002.

(8724)

Основниот суд во Струга, со решението Рег. Згф. бр. 4/2002 од 22.03.2002 год. го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението со назив: Здружение на граѓани "Градски Економски Форум" од Струга.

Здружението е самостојна, доброволна, непартиска, мултиетничка, непрофитна организација која работи за поттикнување и унапредување, како и давање услуги на граѓаните и институциите на државата во областа на општиот економски развој, социјалната политика, финансирањето на општите и фискалните односи, стопанисувањето со недвижен имот, станбената и комуналната инфраструктура, комуникации со јавноста, меѓуетничка соработка, граѓанско општество и демократија и културна соработка и едукација, туризам и други сродни активности.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Струшки кепаи" бб во Струга.

Од Основниот суд во Струга, Рег. Згф. бр. 4/2002.

(8726)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 11/2002 се запишува здружението на граѓани под име: Здружение за култура, уметност и информации "ДЕН и НОК"-Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: унапредување на културата, уметноста и информациите на подрачјето на општина Охрид, во Република Македонија и во странство, организирање на концерти, изложби и отворање на јавни трибини и настани на познати уметници од областа на музиката, поезијата литературата, сликарството и слично со цел подигнување на културното ниво во општината Охрид. Издавање на печатен медиум кој ќе се дистрибуира на подрачјето на општина Охрид со цел подобрување на информираноста на граѓаните на општината за актуелните културни настани во градот и други поважни информации од сите области со цел приближување на потребните информации во врска со настаните во градот до граѓаните.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "АРМ" бр. 92 каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Каралиевски Александар од Охрид.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 11/2002.

(8728)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег. бр. 11/2002, се запишува Здружението на граѓани-Хуманитарно друштво "Градец" с. Градец, Неготино, полошко кое го застапува неговиот претседател Веби Фетаи од село Градец.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на поттикнување и покренување на иницијативи за ширењето и развојот на мрежата за заштита на правата за хуманитарно загрозените лица, намалување на последиците предизвикани од економска, општествена и социјална криза преку хуманитарни и добротворни активности, заштита на човековата средина, отстранување на последиците од елементарни непогоди, обезбедување на минимум егзистенција на лица кои се во лоша материјална состојба и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 6/2002.

(8731)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Ресен, под Рег. ЗГФ. бр. 1/02, се запишува здружението на граѓани со назив Културно уметничко друштво "Таше Милошевски", Ресен.

Здружението има за цел негување, омасовување и развој на народниот изворен фолклор и песна на македонскиот народ, негување на обичаите и фолклорот на националните малцинства што живеат во Македонија, негување и омасовување на драмската уметност, на рецитаторската уметност, музичката уметност, староградската песна, организира соработка со други друштва, концерти, во градот и пошироко и формира посебни секции, како фолклорна, музичка, инструментална и други.

Седиштето на друштвото е во Ресен, на ул. "29-ти Ноември".

Лице овластено за застапување на друштвото е Љупчо Пецалевски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен, Рег. ЗГФ. бр. 1/02.

(9220)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци, под Рег. бр. 3/2002, се запишува здружението на граѓани - "ЗАЕДНО МОЖЕ-МЕ" од Кавадарци, кое ќе се залага за следниве цели и задачи:

- Едукација на млади невработени лица и корисници на социјална помош по прашање за вработување и работно законодавство, пружање помош за олеснување на комуникацијата со бизнис сектор, едукација на хендикепирани лица и лица со пречки во развојот за можностите кои се предвидени во позитивните законски прописи, во врска со вработувањето, пружање стручна помош во остварување на нивните контакти при остварувањето на своите права, учество во изработка на едукативен материјал, брошури, списанија и др.

Олеснување на процесот на комуникации на лицата со пречки во развојот, препознавање на нивните интереси и способности и пружање помош во нивниот понатамошен развој, обезбедување на средства за организирање на курсеви за обука, преквалификација, за стекнување знаења и способности за работа на одредени занимања за млади невработени лица, корисници на социјална помош, одржување на семинари, трибини, работилници за правото на хендикепираните лица преку кој ќе се стави акцент на нивните проблеми за правилниот третман кој треба да го имаат во општеството, соработка со Министерството, за единицата на локалната самоуправа и другите владини и невладини институции, невладини организации, домашни и странски физички лица.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. "Борис Кидрик" бр. 10.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 3/2002.

(9219)

Основниот суд во Гевгелија, со решение ЗГ. бр. 2/02 од 25.03.2002 година, во Регистарот на здруженија на граѓани што се води при овој суд го запиша Здружението Фудбалски клуб "Победа" од Валандово.

Име на субјектот: Фудбалски клуб "Победа" од Валандово.

Седиште на субјектот: ул. "Каме Пулизов" бб, во Валандово.

Цели и задачи на субјектот: омасовување и развој на фудбалската игра; учество на натпреварувања кои ги организира Општинскиот сојуз, на регионалните и повисоките лиги и меѓународни натпревари од официјален и пријателски карактер и др.

Лице овластено за застапување: Јован Пеев, ул. "И. Л. Рибар" во Валандово.

Од Основниот суд во Гевгелија, ЗГ. бр. 2/02.

(9290)

Основниот суд во Кратово, со решение бр. ЗГ. бр. 2/2002 од 27.03.2002 година, во Регистарот на здруженија на граѓани што се води при овој суд го запиша Здружението на пчелари "МАТИЦА" - Кратово, со седиште во Кратово на ул. "Маршал Тито" бб.

Цели и задачи на здружението на пчеларите "МАТИЦА" - Кратово се: стручно оспособување и образование на своето членство во правец на негување, развивање и творечко поврзување на трудот, и знаењето со научните постигања во нашата земја и во странство, организирање на предавања, семинари, курсеви, учество на натпревари, изложби и други собири во земјата и во странство, обезбедување на членовите со потребен пчеларски материјал, директно учество во разговори со највисоки органи за производство пласман увоз на пчеларски производи, обезбедување на научна соработка и привремено ангажирање на научни установи со надлежни државни органи, Комора, Влада и др., основање на претпријатие за промет со пчеларски производи и потребни репро материјали за пчеларство кои ќе бидат под контрола на здружението, покренување на иницијативи и давање на прилози во одделна норматива и друга регулатива од областа на пчеларството, обезбедување на непосредна долгорочна соработка со сродни здруженија, научни организации и институции во земјата и странство, учествување како организатор и соорганизатор со други организации на пчелари и на граѓани во заеднички активности од поширок интерес и значење, негување на чувството за меѓусебно помагање на членовите на здружението, изнаоѓање на решенија за пласман на медот, ангажирање на земјоделски и ветеринарен факултет во совладување на тековните проблеми со кои се соочуваат пчеларите, пратење на здравствената состојба на пчелите од болести и штетници, помагање при лечење на пчелните семејства, при носење на паша, на пчелните семејства на територијата на нашата општина, пчеларите од други општини обавезно да носат лекарско уверение, обавезно пријавување на пчеларите од другите општини во ова здружение, вршење на увид на лице место за здравствената состојба на пчелите донесени во нашата земја и наплаќање на надомест на пчеларите од другите општини која висина на надоместот ќе биде регулирана со посебна одлука.

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр. 2/2002.

(9292)

Основниот суд во Кочани, со решение ЗГР. бр. 7/2002 од 25.03.2002 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Фудбалски клуб "ПРАВДА" с. Бања, со седиште во с. Бања, Кочани.

Овластено лице за застапување на здружението е Ванчо Ефтимов од с. Бања - Кочани, претседател на здружението.

Работата и активностите се однесуваат на остварување на следните цели и задачи: поттикнување и омасовување, развој и унапредување на фудбалската игра, правилно спортско и морално воспитување на своето членство, учество на системот на натпревари организирани од страна на фудбалските организации, усовршување на стручниот кадар и соработка со стручни училишта и научно спортски установи, спроведување и унапредување на хигиено-здравствената заштита на членството, водење грижа за одржување и наменско користење на спортските објекти и

другата опрема со кој располага клубот и соработка со други клубови од Републиката и странство, поради размена на искуства, подобрување на квалитетот на работата и постигнување на подобри резултати.

Здружението на граѓани фудбалски клуб "ПРАВДА" с. Бања - Кочани, стекнува својство на правно лице на 25.3.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, ЗГФ. бр. 7/2002.

(9123)

Основниот суд во Кочани, со решение ЗГР. бр. 6/2002 од 22.03.2002 година, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани Фудбалски клуб "СОКОЛ" од с. Соколарци, со седиште во с. Соколарци.

Овластено лице за застапување на здружението е Илчо Златанов од с. Соколарци, претседател на здружението.

Работата и активностите се однесуваат на остварување на следните цели и задачи: развој на спортот и физичката култура преку активности на деца, младина, активни спортисти, фудбалски клубови и рекреација на граѓани со фудбал, организирање, водење и унапредување на развојот на фудбалскиот спорт, обезбедување на доследна примена на правилата и прописите на фудбалската игра од членството, обезбедување на начин за одредување на правата, обврските и одговорностите на членовите, утврдување на статусот на фудбалерите и на фудбалските клубови согласно важечките фудбалски прописи, организирано водење на фудбалските првенства и вршење на други работи утврдени со Статутот, Програмата за дејствување на клубот и Статутот и други акти на Фудбалскиот сојуз на Македонија.

Здружението на граѓани фудбалски клуб "СОКОЛ" од с. Соколарци, стекнува својство на правно лице на 15.3.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, ЗГФ. бр. 5/2002.

(9124)

Основниот суд во Дебар, со решение ЗГФ. бр. 2/2002 од 11.03.2002 година, во судскиот регистар на здружението на граѓани го запиша основањето на Здружението на граѓаните "Ринитолеранте" Дебар, ул. "Лиман Каба" бр. 38.

Целта на основањето на здружението е развој на граѓанското општество, стимулирајќи дијалог меѓу индивидуи и групи со различни ставови и мислења кои што ќе се најдат во процесот за изградба на демократско и мирно општество, заштита на човековите права и еднаквост помеѓу половите, создавање на атмосфера на меѓусебно разбирање и почитување на разликите како и отстранување на сите видови на предрасуди, омраза, нетрпеливост и дискриминација, врз основа на пол, вера, националност, раса и други и соработка со други здруженија на граѓани во земјата.

Од Основниот суд во Дебар, ЗГФ. бр. 2/2002.

(9125)

Основниот суд во Дебар, со решение ЗГФ. бр. 5/2001 од 12.09.2001 година, во судскиот регистар на здружението на граѓани го запиша основањето на Здружението - Општинско здружение на водокорисниците Дебар.

Целта на основањето на здружението е унапредување, ангажирање и преземање на мерки за нормално функционирање на системот за наводнување на Дебарското поле, остварување на соработка со сите надлежни органи за унапредување на индивидуалното земјоделие и здружението на индивидуалните земјоделци со надлежните органи на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и изготвување и предлагање на програми за проширување на системот за наводнување и преземање на соодветни мерки за опфаќање на сите земјоделски површини со системот за наводнување и водење на евиденција на сопствениците на земјоделското земјиште и евиденција на членовите на здружението.

Седиштето на здружението е во Дебар при ЗК "Прогрес."

Од Основниот суд во Дебар, ЗГФ. бр. 5/2001.

(9126)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 13/2002, се запишува здружението на граѓани со име: Центар за развој на демократијата - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: промовирање на меѓуетничката соработка; набљудување на избори; унапредување на соработката и толеранцијата помеѓу граѓаните и остварување на своите уставни законски права; посветување поголема грижа за подобрување на стандардите за правата на децата, хендикепираните лица со посебни можности и потреби како и социјално загрозените лица; промовирање на креативниот потенцијал кај младите, помош на невладините организации во Република Македонија.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. "Гоце Делчев" бр. 284, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Положани Недим од Охрид, со стан на ул. "Гоце Делчев" бр. 284.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. ЗГФ. бр. 13/2002. (9127)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 967 се запишува фондацијата ВИТРА - Визија - Иницијатива - Творештво - Развој - Афирмација, со скратено име ВИТРА, со седиште во Скопје, ул. „Партение Зографски“ бр. 83.

Лице кое е овластено да ја застапува фондацијата е Кире Андреев - в.д. извршен директор на фондацијата.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промовирање на толеранцијата, соработката и взаемното почитување и разбирање меѓу народите низ организирање на конференции, семинари, работилници, трибини, покана на странски групи во Македонија, унапредување на образованието и воспитанието, професионалното едуцирање, унапредување и афирмирање на културните цели, унапредување на науката, на развојната помош на улогата на жената во општеството, спречување на девијантни појави кај младата популација.

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.02.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. број 10/01 од 23.02.2001 год.

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 86/2002 г. од 20.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство и промет „ОПИТ“ Вехбија Хоџиќ ДООЕЛ експорт импорт Скопје со седиште на ул. "Васил Горгов" бр. 28/19 и жиро сметка 40100-601-201849, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка на должникот Трговско друштво за производство и промет „ОПИТ“ Вехбија Хоџиќ ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9104)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 115/2002 од 22.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ЦД-КОМЕРЦ“ увоз извоз ДОО-Скопје со седиште на ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 52, и со жиро сметка бр. 40100-601-103769, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ПТГМ „ЦД-КОМЕРЦ“ увоз извоз ДОО-Скопје со седиште на ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 52 и жиро сметка 40100-601-103769 се заклучува.

Да се објави оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9183)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 91/2002 г. од 18.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Автопревозник ТП „ЈАМС“ Јовица, Миле Стојмановски-Скопје, со седиште на ул. "Знеполе" бр. 12-6, и жиро сметка бр. 40120-601-391285, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Автопревозник ТП „ЈАМС“ Јовица, Миле Стојмановски -Скопје со седиште на ул. "Знеполе" бр. 12-6 и жиро сметка 40120-601-391285 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8792)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 93/2002 г. од 18.03.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво и трговија „ЕЛКА КОМ“ ДОО експорт импорт-ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Алжирска" бр. 2, и жиро сметка бр. 40100-601-408778, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво и трговија „ЕЛКА КОМ“ ДОО експорт импорт-Скопје со седиште на ул. „Алжирска“ бр. 2 и жиро сметка 40100-601-408778 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8795)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 68/2002 од 6.03.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „МАКО-ТРЕЈД 95“ ДОО Скопје со седиште на ул. „Козара“ бр. 64-1/8 и жиро сметка бр. 40100-601-314185, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „МАКО ТРЕЈД 95“ ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8800)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 94/2002 од 20.03.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "АДРИЈА-АГЕНТ" Благоја ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "Прашка" бр. 30 и жиро сметка 30000000557980, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги „АДРИЈА-АГЕНТ“ Благоја ДООЕЛ експорт-импорт Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8888)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 73/02 од 28.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за новинско издавачка дејност и трговија „НУН“ Рамадан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. „Н. Грчето“ кула 2 вл. 1/21, со жиро сметка бр. 40100-601-28393 и регистарска влошка 02016132?-8-11-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за новинско издавачка дејност и трговија „НУН“ Рамадан ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9105)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 60/02 од 27.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија на големо и мало и услуги „МАКЕМА“ Драган ДООЕЛ со седиште на ул. „Пролет“ бр. 14-1-14, со жиро сметка бр. 40100-601-299466, како и број на регистарска влошка 020210867-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство и трговија на големо и мало, и услуги „МАКЕМА“ Драган ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9106)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 101/02 од 28.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „БЕНИ“ Исмаил и др. ДОО увоз-извоз Скопје со седиште на Т.Ц. Живко Брајковски локал 15 и 16 Бутел I, со жиро сметка бр. 40100-601-198940 и регистарска влошка 020056997-3-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „БЕНИ“ Исмаил и др. ДОО увоз-извоз од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9121)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 71/00 од 12.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП Даниел Јосиф Наумовски „БИНГО“ промет на мало со седиште на ул. „Иван Козаров“ бб, со жиро сметка бр. 40100-620-107-80720-1183-1, како и број на регистарска влошка 020023437-6-09-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП Даниел Јосиф Наумовски „БИНГО“ Промет на мало се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (9184)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 13/01 од 18.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот ДОО Лозарство Таринци.

За стеаен управник се именува Славица Мајхосева агроном инженерлозаро овоштарски смер од Штип, ул. „Сремски фронт“ бр. 37/20 Штип.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла на судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајната постапка во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите различни права:

- на подвижни предмети и права на должникот,
- на недвижностите на должникот.

Во пријавата мора да се означат предметите на кој постои различно право, на имотот и основот на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка ќе се запише во трговскиот регистар на овој суд како и во земјишните книги.

Испитното рочиште на соборот на доверителите, на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите се закажува на ден 18.04.2002 година во 10 часот во соба бр. 6 во зграда на овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (9140)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 1/02 од 13.03.2002 година се отвора стечајна постапка над АД МХК „Злетово“ - Пробиштип, но истата нема да се спроведе поради тоа што имотот на должникот што влегува во стечајна маса не е доволен за намирување на трошоците во постапката.

Стечајната постапка над АД МХК „Злетово“ - Пробиштип се заклучува.

По правосилноста на решението должникот АДМХК „Злетово“ - Пробиштип да се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Штип. (9141)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 89/2002 од 26.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за занаетчиство, промет и услуги „ВАКИДАНО“ ДОО-Скопје, ул. „Перо Наков“ бр. 24-б и жиро сметка 40110-601-271921.

За ликвидатор се определува лицето Трајковска Катерина, од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 110/1-3.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (8866)

Ликвидаторот Илија Ристевски од Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 4-3/4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, како Регистарски суд, со решението П. Трег. бр. 1567/2000, објавува дека Друштвото за инженеринг, производство, трговија и услуги увоз-извоз „БОБАН КОМЕРЦ-Слагица“ ДООЕЛ Скопје, с. Ракотинци, ул. „3“ бр. 21 и број на жиро сметка 300-0000012460-98 Комерцијална банка-Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (8906)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1603/2002 од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020131367-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за промет и сервисирање на возила АВТОПРОГРЕС АВТОМОБИЛИ, Автопрогрес, извоз-увоз ДООЕЛ Тетово, ул. „Илинденска“ бб, Тетово.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштво за промет и сервисирање на возила АВТОПРОГРЕС АВТОМОБИЛИ, Автопрогрес, извоз-увоз ДООЕЛ Тетово, ул. „Илинденска“ бб, Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1603/2002. (9122)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението Л. бр. 158/2001 од 21.02.2002 година, се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштвото за производство, трговија и услуги „Руски“ Василева Милка и др. јтд Винаца, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги "Руски" Василева Милка и др. јтд Винаца се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (9128)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од Тетово, ул. "Благоја Toska" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1607/2002 и влошка бр. 02013628?-8-01-000 од 18.03.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија и сервисирање на возила АВТОПРОГРЕС КАМИОНИ, Автопрогрес, извоз-увоз ДООЕЛ Тетово, ул. "Илинденска" бб., е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9129)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од Тетово, ул. "Благоја Toska" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1604/2002 и влошка бр. 020013069?-8-01-000 од 18.03.2002 година, објавува дека Друштвото за производство на метални производи, автоделови, сервис, промет и инженеринг АВТОПРОГРЕС 2001 ДООЕЛ Тетово, ул. "Илинденска" бб., е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9130)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од Тетово, ул. "Благоја Toska" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1603/2002 и влошка бр. 02013136?-8-09-000 од 21.03.2002 година, објавува дека Друштвото за промет и сервисирање на возила АВТОПРОГРЕС АВТОМОБИЛИ, Автопрогрес, извоз-увоз ДООЕЛ Тетово, ул. "Илинденска" бб., е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9131)

Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3909/2001, објавува дека Друштвото за производство и трговија ФИГУРА Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 56/2-3 и број на жиро сметка 300000000911545 отворена при ЗПП Филијала-Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9179)

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23 б, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1521/2001, објавува дека Друштвото за транспорт, производство, промет и услуги ДАНДИ КОМЕРЦ Борче ДООЕЛ увоз-извоз и број на жиро сметка 40100-601-72892 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9181)

Ликвидаторот Анастасија Однакозова од Скопје, запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1567/2002, објавува дека Агенцијата за економски услуги, маркетинг, информатски инженеринг и едукација АНГО Анастасија ДООЕЛ Скопје, ул. "Орце Николов" бр. 106/2-2 и број на жиро сметка 200-000021791527 отворена при Стопанска банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 5 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 5 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9182)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 404/2001 од 09.01.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Градежно трговско претпријатие "СПИДЕР ПЛАТИНУМ" ЦО ул. "Гоце Стојчевски" бр. 3/1-3, Скопје и жиро сметка 40100-601-37191.

За ликвидатор се определува лицето Гостовиќ Жарко од Скопје, ул. "Гоце Стојчевски" бр. 3/1-3.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9115)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 869/2000 од 07.12.2000 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "МЕДИЦИНСКА КНИГА" ЦО увоз-извоз Скопје, ул. "Ордан Попјорданов" бр. 28 и жиро сметка 40100-601-158542.

За ликвидатор се определува лицето Верка Николовска од Скопје, ул. "Ордан Попјорданов" бр. 17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9114)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 92/2002 од 26.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ТРГОМАТЕКС" ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 25/П-20 и жиро сметка 40100-601-158264.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9113)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 84/2000 од 20.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за промет и услуги "ЗЕРИ ДОНИТ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Јајце" бр. 159 и жиро сметка 40100-601-376969.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9107)

Управителите на Јавното трговско друштво ЗИК КОМЕРЦ Рушенов Имдат и др. за транспорт и трговија на големо и мало увоз-извоз Делчево, кои се ликвидатори на друштвото, согласно чл. 651 од Законот за трговските друштва, дека на ден 23.11.2001 год. е донесена одлука на содружниците под бр. 11 за престанок на Јавното трговско друштво за транспорт и трговија на големо и мало ЗИК-КОМЕРЦ Рушенов Имдат и др. увоз-извоз Делчево, и дека истото е во ликвидација.

Се повикуваат можните доверители да ги пријават своите побарувања до ликвидаторите на друштвото во рок од 15 дена.

Ликвидатори. (9218)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3324/01 од 06.02.2002 година објавува дека Друштвото за трговија и услуги ВИЗИОНАР Горге ДООЕЛ увоз извоз Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 31-31 со број на жиро-сметка 40100-601-56832 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (9190)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 52/02 од 22.02.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за промет на мало и големо „МОНАКО“ експорт-импорт ц.о. од Скопје ул. „Солунска“ бр. 1а, со жиро сметка 40100-601-226488.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје со стан на бул. „Јане Сандански“.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9191)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3323/01 од 18.01.2002 година објавува дека Друштвото за трговија МАК МЕДИА Огнен ДООЕЛ Скопје ул. „Воин Драшковиќ“ бб со број на жиро-сметка 40120-601-376906 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (9192)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 31/2002 г. од 26.03.2002 г. е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно прометно претпријатие „ВИКТОР ТРАНС“ ДОО увоз-извоз - Скопје ул. „Крсто Асенов“ бр. 5/2-7 и жиро сметка 40100-601-238732.

За ликвидатор се определува лицето Грковска Лидија од Скопје, ул. „Крсто Асенов“ бр. 5/2-7.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9200)

Ликвидаторот Севриевска Мирјана од Скопје запишан во Судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 2038/2001-Скопје објавува дека Друштвото Греми-Мирјана ДООЕЛ - увоз-извоз со број на жиро-сметка 40100-601-402711 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (9212)

Ликвидаторот Јордан Наумовски од Скопје ул. „Мите Богоевски“ бр. 62 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 957/2002 објавува дека Друштвото за промет, производство и услуги ЈОРГО КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ експорт импорт Скопје, ул. „Мите Богоевски“ бр. 62, К. Вода и број на жиро-сметка 40100-601-0430001 отворена при ЗПП во Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 20 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 20 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (9214)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2065/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02033338?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот на Друштвото за градежништво, инженеринг, трговија и услуги АРС-ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Народен Фронт“ бр. 18.

Се запишува ликвидаторот Сабит Алијевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2065/2002. (9234)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2264/2002 од 20.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02003611?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на ДООЕЛ на Трговското друштво ПЕШ-КОМЕРЦ П Кирил Василев ДООЕЛ ул. „Лука Геров“ 9, бр. 2, Скопје.

За ликвидатор се запишува Георги Божиновски и се запишува престанок со работа на ДООЕЛ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2264/2002. (9235)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1651/2002 од 22.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02018201?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар ликвидаторот и престанокот со работа на Друштвото за услуги, трговија и производство ПАНТА-АРТ Панче ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 51/25, Скопје.

Престанок со работа на: Друштво за услуги, трговија и производство ПАНТА-АРТ Панче ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 51/25, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1651/2002. (9236)

Ликвидаторот Нурковиќ Садиа од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 5/1/22, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 1894/2002 година објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало ФЕРСИЈАН-СЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз Ферсијан ДООЕЛ и со број на жиро - сметка 300000001197016, отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (9495)

Ликвидаторот Нурковиќ Садиа од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 5/1/22, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 1896/2002 година објавува дека Друштвото за сметководствени услуги, консалтинг и трговија ОРИЕНТ ЛИНЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје и со број на жиро - сметка 300000001156373, отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (9494)

Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Л.бр. 288/2001 донесено од овој суд на 25.03.2002 година е завршена ликвидацијата над Услужно прометно претпријатие "ПРОФОТО" ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на бул. "Илинден" бр. 49/2-10, и жиро сметка 40100-601-282724 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9392)

Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Л.бр. 1349/2000 донесено од овој суд на 06.02.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за производство, трговија и услуги ЗОКО КОМЕРЦ ДА-96 ДОО-Куманово со седиште на ул. "Киро Антевски" бр. 5, и жиро сметка 40900-601-48160 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9323)

Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Л.бр. 290/2001 донесено од овој суд на 07.02.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија "ЈУГОАУТО" ДОО Скопје со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 8, и жиро сметка 40100-601-134888 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9311)

Основниот суд во Скопје I - Скопје, објавува дека со решение П.Л.бр. 1348/99 донесено од овој суд на 09.01.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатие за производство, трговија и услуги "РАН-КОМЕРЦ" ц.о. увоз-извоз Куманово со седиште на ул. "Народна Революција" бр. 174, и жиро сметка 40900-601-31707 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9317)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 190/2001 од 27.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско услужно претпријатие "ЛЕД ЦЕПЕЛИН" увоз-извоз ДОО Скопје ул. "Девал" бр. 46 б, со жиро сметка 40100-601-143067.

За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костовски од Скопје, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 80-1/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9315)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 666/2000 од 27.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ТАЈМ" ДОО увоз-извоз од Скопје ул. "Беровска" бр. 4/4-18, со жиро сметка 40100-601-339375.

За ликвидатор се определува лицето Јосиф Костовски од Скопје, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 80-1/9.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (9313)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Василевска Лепосава од Прилеп ул. "Кеј 4-ти Јули 1А/15, заведено во имотен лист број 361 за катастарска општина Галичани број на парцела 536 место викано "Гладно Поле" нива класа 3, површина 8500 м<sup>2</sup>, купопродажната цена изнесува 50.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, во Прилеп. (9138)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП. 1461 на м.в. "Пречни Разори" во површина од 24,60 ари во К.О. Грнчари, сопственост на лицето Узеировски Бесим од с. Грнчари-Ресен за вкупна цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Николче Павловски од Ресен, ул. "Гоце Делчев" бр. 1, Ресен. (9136)

Сопственикот Богоевска Зорка од Скопје ул. "Благоја Стефковски" бр. 74., Димовска Горица од Скопје бул. "Партизански одреди" бр. 129/23., Цветановска Катерина од Скопје бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 65/2-14., Горѓоска Стана од Скопје ул. "Коперникова" бр. 17 влез 2 стан бр. 15., Бериша Џемшит од Скопје ул. "Места" бр. 15, својата недвижност - нива 3 класа во површина од 1933 м<sup>2</sup> во место викано "Арапово" КП. 109/1 КО. Маџари заведено во Поседовен лист број 1243, го продаваат за 120,00 денари за 1 м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јонувски општина Чаир, Скопје ул. "II Македонски Бригади" бр. 54. (9111)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 5694/3, нива трета класа во место викано "Јурија" со површина од вкупно 980 м<sup>2</sup> КО. Кучевиште, дека сопственикот 1/2 идеален дел од наведената парцела Сашко Анчевски со живеалиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 34/29, ја продава наведената парцела по цена од 120 денари по м<sup>2</sup>. Доколку наведените лица сакаат да го користат предимственото право за купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (9118)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 1451 на место викано „Амбака“ кл. 3 во површина од 3167 м<sup>2</sup>, заверен во поседовен лист бр. 692 за К.О. Царев Двор, сопственост на продавачот Узуновски Гоше Данче од Ресен, за цена од 100.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Мите Богоевски“ бб, Ресен. (9692)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 591 дел 2 на место викано „Ширина“ кл. 3 во површина од 2752 м<sup>2</sup>, заведена во поседовен лист бр. 166 за К.О. Езерени, сопственост на продавачот Узуновски Гоше Данче од с. Царев Двор - Ресен, за цена од 93.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. „Мите Богоевски“ бб, Ресен. (9691)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1514639 издаден од УВР-Скопје на име Оливер Блажевски, бул. "12 Македонска бригада" бр. 75-а, Скопје. (9493)

Пасош бр. 1006240 на име Пандев Васил, с. Сачево бр. 119, Струмица. (9505)

Пасош бр. 1538594/01 издаден од УВР-Скопје на име Мифтари Нецела, с. Крушопек, Скопје. (9514)

Пасош бр. 1005166 издаден од УВР-Скопје на име Лиманов Марјан, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 47/1/19, Скопје. (9515)

Пасош бр. 957854/96 издаден од УВР-Скопје на име Сељам Гаши, ул. "146-Јајце" бр. 95, Скопје. (9516)

Пасош бр. 1406300 на име Атанас Шабани, с. Липково, Куманово. (8327)

Пасош бр. 1628209 на име Христина Манова, ул. "Плавница" бр. 31, Пробиштип. (7348)

Пасош бр. 0468327 на име Павлова Неда, ул. "Пиринска" бр. 6, Кавадарци. (3674)

Пасош бр. 1154011 издаден од УВР-Скопје на име Младенов Ацо, бул. "В. С. Бато" бр. 19-4/27, Скопје. (9658)

Пасош бр. 1211154 издаден од УВР-Скопје на име Мартиноски Наум, бул. "Ј. Сандански" бр. 17/2-15, Скопје. (9526)

Пасош бр. 1444560/00 издаден од УВР-Скопје на име Вељановска Маја, ул. "Н. Тесла" бр. 2/2-53, Скопје. (9529)

Пасош бр. 1068696/98 издаден од УВР-Куманово на име Суљејмани Феим, с. Матејче, Куманово. (9532)

Пасош бр. 1164331/98 издаден од УВР-Скопје на име Трајковиќ Бранислав, ул. "Коперникова" бр. 28, Скопје. (9533)

Пасош бр. 834620/96 издаден од УВР-Скопје на име Ветеровска Трајанка, ул. "Дебарца" бр. 1/8, Скопје. (9550)

Пасош бр. 1176391/99 издаден од УВР-Куманово на име Даљипи Јетон, с. Матејче, Куманово. (9552)

Пасош бр. 1279414/99 издаден од УВР-Куманово на име Далипи Низајет, с. Матејче, Куманово. (9553)

Пасош бр. 1388935 на име Рошкоска Ана, кеј "4-ти Јули" бр. 1-А/23, Прилеп. (9630)

Пасош бр. 1316922 на име Реџеп Ердоган, ул. "Цар Самоил" бр. 185, Битола. (9636)

Пасош бр. 1521898 на име Петровски Ристо, ул. "Јане Сандански" бр. 12, Гевгелија. (9639)

Пасош бр. 0224585 на име Владо Тончевски, ул. "9-ти Мај" бр. 33, Пробиштип. (9496)

Пасош бр. 0205344/94 издаден од ОВР-Кр. Паланка на име Цоновска Санда, ул. "Р. Минев" бр. 12, Крива Паланка. (9649)

Пасош бр. 1022703 издаден од УВР-Тетово на име Шакири Фабијан, блок 82/3, Тетово. (9659)

Пасош бр. 1036360 издаден од на име Рустемоски Сенад, с. Норово, Крушево. (9679)

Пасош бр. 1278260/99 издаден од УВР-Скопје на име Рефик Зука, ул. "А. Бујанов" бр. 5, Скопје. (9684)

Пасош бр. 1008479 на име Димова Димитар Верица, ул. "Гоце Делчев" бр. 6, Неготино. (9688)

Пасош бр. 1323748 издаден од УВР-Скопје на име Муратовски Ферид, ул. "Перо Тошев" бр. 34, Скопје. (9697)

Пасош бр. 1047142 издаден од УВР-Тетово на име Асани Ајтен, с. Теарце, Тетово. (9699)

Пасошот бр. 472704 на име Талев Марјан, ул. "Никола Тесла" бр. 18/22, Битола, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 22/02.04.2002 се сторнира.

Пасош бр. 1439686 на име Фејзулахи Задин, ул. "Перо Илиевски" бр. 5, Куманово. (7606)

Чек бр. 0016000196411 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Цулева Лена, Скопје. (9517)

Чековна картичка на име Митровска Весна, Скопје. (9476)

Чекови од тековна сметка бр. 2276798 со бр. 191645, 191646 и бр. 191647 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Танеска Милица, Скопје. (9534)

Чек од тековна сметка бр. 9662604 со бр. 5988549 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Ангеловски Златко, Скопје. (9536)

Чекови од тековна сметка бр. 7755035 од бр. 619202 до бр. 619214 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Донев Сребро, Скопје. (9537)

Чек од тековна сметка бр. 13959-20 со бр. 9900054895 издаден од Македонска банка АД Скопје на име Виолета Ангелова, Скопје. (9555)

Чекови од тековна сметка бр. 1898780 од бр. 5266226 до бр. 5266240 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Блажевски Душко, Скопје. (9572)

Чекови од тековна сметка бр. 0010369039 со бр. 000-70-05268554 и бр. 0007005268555 издадени од Комерцијална банка на име Трпковска Марија, Скопје. (9641)

Чекови од тековна сметка бр. 13055171 со бр. 00120-0-1657428 и бр. 0012001657429 издадени од Комерцијална банка-Скопје на име Стојановски Ристо, ул. "Рударска" бр. 10, Делчево. (7216)

Чекови од тековна сметка бр. 7526830 со бр. 5864300, 5864301 и бр. 5864302 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Аспасија Базерко, Скопје. (9652)

Работна книшка на име Николовски Владо, Скопје. (9255)

Чековна картичка бр. 7177-72 на име Славчо Тренев, ул. "Младинска" бр. 2/14, Штип. (9722)

Работна книшка на име Екрем Бајрами, Скопје. (9328)

Работна книшка на име Зоран Никодинов, Скопје. (9353)

Работна книшка на име Велика Јокиќ, Скопје. (9354)

Работна книшка на име Головска Ката, Скопје. (9414)

- Работна книшка на име Орхан Мурат, Скопје. (9420)  
 Работна книшка на име Лутви Аме, Скопје. (9440)  
 Работна книшка на име Руфан Шеипи, Скопје. (9441)  
 Работна книшка на име Драган Лебарик, Скопје. (9442)  
 Работна книшка на име Стеваноска Маријана, Прилеп. (9453)  
 Работна книшка на име Капланоски Канија, Струга. (9462)  
 Работна книшка на име Тодороска Јелка, Кичево. (9464)  
 Работна книшка на име Ибраимоски Џемал, Кичево. (9465)  
 Работна книшка на име Латиф Шабани, Тетово. (9469)  
 Работна книшка на име Камбери Ејуп, Тетово. (9473)  
 Работна книшка на име Башким Јакупи, Куманово. (9477)  
 Работна книшка на име Зекирја Мемеди, Скопје. (9480)  
 Работна книшка на име Бубевска Елена, Берово. (9482)  
 Работна книшка на име Ристов Горан, Кочани. (9483)  
 Работна книшка на име Лалчевска Ристана, Охрид. (9498)  
 Работна книшка на име Воце Даниловски, Гостивар. (9499)  
 Работна книшка на име Јусуф Рамадани, Скопје. (9522)  
 Работна книшка на име Спахија Хајрудин, Скопје. (9527)  
 Работна книшка на име Димитровска Жифка, Скопје. (9530)  
 Работна книшка на име Радевски Златко, Скопје. (9539)  
 Работна книшка на име Џеџет Кадриевски, с. Света Петка, Скопје. (9540)  
 Работна книшка на име Муртезани Ружди, Скопје. (9541)  
 Работна книшка на име Гавриловски Љубен, Скопје. (9542)  
 Работна книшка на име Хасан Северџан, Скопје. (9544)  
 Работна книшка на име Макфирет Мустафа, Скопје. (9547)  
 Работна книшка на име Нусрет Ислам, Скопје. (9548)  
 Работна книшка на име Ѓорѓие Гоце, Скопје. (9551)  
 Работна книшка на име Јусуфи Ибуш, Скопје. (9554)  
 Работна книшка на име Азир Тахири, Куманово. (9559)  
 Работна книшка на име Благоја Златевски, Битола. (9562)  
 Работна книшка на име Назим Незири, Тетово. (9564)  
 Работна книшка на име Џефери Агим, Тетово. (9566)  
 Работна книшка на име Мухабије Имери, Тетово. (9567)  
 Работна книшка на име Кашим Реџеџи, Тетово. (9568)  
 Работна книшка на име Џељаљ Куртиши, с. Арачи-ново, Скопје. (9573)  
 Работна книшка на име Серафедин Маскути, Гостивар. (9575)  
 Работна книшка на име Османи Фаџил, Гостивар. (9577)  
 Работна книшка на име Ајдини Шефат, Струга. (9579)  
 Работна книшка на име Исмаили Гани, Гостивар. (9580)  
 Работна книшка на име Јовески Ангеле, Прилеп. (9589)  
 Работна книшка на име Димушевски Никола, Скопје. (9590)  
 Работна книшка на име Ѓорѓиоски Игорче, Прилеп. (9593)  
 Работна книшка на име Петрушев Тони, Штип. (9607)  
 Работна книшка на име Георгиев Душко, Радовиш. (9608)  
 Работна книшка на име Анакиевски Гоце, Делчево. (9610)  
 Работна книшка на име Младиќ Катерина, Винаца. (9612)  
 Работна книшка на име Петрова Валентина, Кочани. (9613)  
 Работна книшка на име Стоименов Горги, Делчево. (9618)  
 Работна книшка на име Китан Стојановски, Куманово. (9620)  
 Работна книшка на име Асан Асани, Тетово. (9631)  
 Работна книшка на име Јорданов Јован, Скопје. (9644)  
 Работна книшка на име Курти Енвер, Скопје. (9645)  
 Работна книшка на име Мартиновски Душан, Скопје. (9646)  
 Работна книшка на име Тасеф Стефчо, Скопје. (9647)  
 Работна книшка на име Денесовски Сашо, Охрид. (9651)  
 Работна книшка на име Серафимова Соња, Скопје. (9653)  
 Работна книшка на име Ала Илир, Струга. (9662)  
 Работна книшка на име Атип Алими, Кичево. (9663)  
 Работна книшка на име Неџмије Алиу, Куманово. (9664)  
 Работна книшка на име Стојчевски Слаѓан, Куманово. (9665)  
 Работна книшка на име Главчева Тереза, Гевгелија. (9670)  
 Работна книшка на име Ванов Петар, Гевгелија. (9671)  
 Работна книшка на име Кулески Младен, Прилеп. (9674)  
 Работна книшка на име Ајзер Зенгоска, Прилеп. (9675)  
 Работна книшка на име Златко Брајановски, Скопје. (9690)  
 Работна книшка на име Вељаноска Соња, Скопје. (9700)  
 Работна книшка на име Љужа Азис, Скопје. (9702)  
 Воена книшка на име Беким Лимани, ул. "Вардарска" бр. 30, Куманово. (9479)  
 Воена книшка на име Тричковски Нове, Радовиш. (9485)  
 Воена книшка на име Елези Фаредин, Тетово. (9565)  
 Воена книшка на име Томиќ Жарко, Куманово. (9621)  
 Воена книшка на име Мановски Иле, Скопје. (9640)  
 Воена книшка на име Азировиќ Сабри, Скопје. (9655)  
 Воена книшка на име Мишевски Бранко, ул. "Симоски" бр. 56, Тетово. (9678)  
 Воена книшка на име Ибраимов Б. Садри, Скопје. (9704)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Станојковска Билјана, Крива Паланка. (9444)  
 Свидетелства за 1 и 2 година издадени од Хемиско училиште "Борис Кидрич"-Велес на име Илиевска Добринка, ул. "Кумановска" бр. 4, Велес. (9447)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Абдулоска Јуксел, Прилеп. (9452)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Мисиркоска Маја, Прилеп. (9454)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Ристеска Маѓдалена, Прилеп. (9456)  
 Свидетелство за 1-ва година на име Стојковски Воислав, Мак. Брод. (9463)  
 Свидетелство на име Милинда Шабани, Тетово. (9466)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Шабани Бе-сим, Тетово. (9467)  
 Свидетелство на име Јусуфи Хасани, Тетово. (9474)  
 Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Наим Фрашери" на име Феми Абаз, Куманово. (9481)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Арсова Јованка, Св. Николе. (9484)  
 Свидетелство на име Јовановиќ Сузана, Гевгелија. (9486)  
 Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Наим Фрашер" на име Ајсер Алиевски, Куманово. (9497)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Илиова Виолета, Гостивар. (9502)  
 Свидетелство за 7-мо одделение издадено од ОУ "26 Јули" Скопје на име Хасан Селвија, Скопје. (9535)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Фатмир Беќири, Куманово. (9560)  
 Свидетелство на име Шабан Јакупи, Куманово. (9561)  
 Свидетелство на име Лирије Ахмети, Тетово. (9569)  
 Свидетелство на име Садије Ахмети, Тетово. (9570)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Зекирја Џелили, Тетово. (9571)  
 Свидетелство за 6-то одделение на име Ќосески Влатко, Прилеп. (9591)  
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Велкоски Блаже, Прилеп. (9592)  
 Свидетелство на име Бајрам Кадриев, Велес. (9597)  
 Свидетелство на име Џигал Шефик, Велес. (9599)  
 Свидетелство на име Станкова Мирјана, Гевгелија. (9602)

Свидетелство на име Митевски Тони, Пробиштип. (9606)

Свидетелство на име Мустафовски Исет, Берово. (9615)

Свидетелство за 1-ва година на име Ризоска Марија, Делчево. (9617)

Свидетелство на име Валентина Илиевска, Куманово. (9619)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Урхан Бакии, Куманово. (9624)

Свидетелство на име Ајрула Емине, Скопје. (9626)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Николиќ Весна, Куманово. (9660)

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Рилиндија" с. Лојане на име Арбен Нухија, Куманово. (9661)

Свидетелство на име Филиповски Зоран, Св. Николе. (9666)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Борче Тасков, Штип. (9667)

Свидетелство за 5-то одделение на име Постолов Трајче, Штип. (9668)

Свидетелство на име Спасо Спасов, Гевгелија. (9669)

Свидетелство за 7-мо одделение на име Попоска Марице, Прилеп. (9673)

Свидетелство на име Макалоски Александар, Прилеп. (9676)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Емир Абдули, Тетово. (9677)

Свидетелство на име Николина Јованова, Пробиштип. (9683)

Свидетелство за 6-то одделение на име Сејдоска Алика, Велес. (9685)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8-мо одделение издадени од ОУ "Вера Циривири Трена"-Скопје на име Николов Васил, Скопје. (9706)

Свидетелства за 5 и 6-мо одделение издадени од ОУ "Војдан Чернотрински"-Скопје на име Сулејмани Ертан, Скопје. (9709)

Индекс бр. 255 издаден од факултет за физичка култура на име Енес Салихиќ, Скопје. (9713)

Диплома на име Сулејмани Дениса, Струга. (9578)

Диплома на име Наташа Божиноска, Прилеп. (9587)

Диплома на име Јовановска Кристина, Радовиш. (9600)

Диплома на име Пешевски Драган, Куманово. (9625)

Диплома на име Даниела Велковска, Велес. (9672)

Диплома за завршено средно техничко училиште издадено од ЕМУЦ на име Гаврилоски Љубен, Скопје. (9711)

Здравствена книшка на име Арсовски Стеван, Велес. (9445)

Здравствена книшка на име Рамадановска Мукадекса, Велес. (9448)

Здравствена книшка на име Усеинова Фатима, Велес. (9451)

Здравствена книшка на име Пандо Анастасовски, Битола. (9458)

Здравствена книшка на име Али Сефада, Битола. (9459)

Здравствена книшка на име Василевски Александар, Велес. (9501)

Здравствена книшка на име Андрески Игор, Битола. (9581)

Здравствена книшка на име Николовски Симеон, Битола. (9582)

Здравствена книшка на име Јашаров Саније, Битола. (9583)

Здравствена книшка на име Ибушоски Муарем, Струга. (9584)

Здравствена книшка на име Имеровски Абдулкерим, Струга. (9585)

Здравствена книшка на име Ибушоски Каолан, Струга. (9586)

Здравствена книшка на име Амедова Рамиза, Велес. (9594)

Здравствена книшка на име Умит Асан, Велес. (9595)

Здравствена книшка на име Ибраими Омер, Крушево. (9596)

Здравствена книшка на име Бетов Ѓорѓи, Велес. (9598)

Здравствена книшка на име Асан Асани, Тетово. (9632)

Лична карта на име Исмаили Неџат, Тетово. (9563)

Уверение за сидарофасадер на име Фетаи Кадри, Гости-вар. (9576)

Даночна картичка бр. 4012001111933 издадена од Упра-ва за приходи на име Стефаноски Владимир, Кичево. (9489)

Даночна картичка бр. 5030983166606 издадена од Упра-ва за приходи на име "ИЗОЛИТ - МОНТАЖА", Скопје. (7523)

Одобрение за посредување во надворешно трговски про-мет поради индустриска преработка, доработка и обработ-ка бр. 1010-2907/2 од 21.03.2002 издадено од Министер-ство за економија на име ДПТЗД "АСП - ПАК" ДООЕЛ, Охрид. (9523)

Престанува со вршење на дејност - такси превозник Ис-љами Кемал - Еснаф, Скопје. (9549)

## С О О П Ш Т Е Н И Е

Министерството за правда соопштува дека ги огласува за неважечки штембилите и печатот на Месната канцела-рија Радиовце при Подрачното одделение Тетово на Ми-нистерството за правда, и тоа:

1. Штембил (еден),
2. Штембил за прием на акти (еден),
3. Штембил за архивирање (еден),
4. Штембил за плаќање такси (еден),
5. Штембил за ослободување од такса (еден),
6. Тркалезен печат.

Министерство за правда

## Ј А В Н И П О В И Ц И

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јав-ни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-28/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Повторниот јавен повик бр. 01-28/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со се-диште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на челични јажиња за РЕК Битола и РЕК Осломеј.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

## 2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Спецификацијата на челичните јажиња за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат да ја подигнат во Административната зграда на ЈП ЕСМ, на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, на деветти кат, соба бр. 1, секој работен ден од 12,00 до 14,00 часот. За истата треба да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 АД ЕСМ Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка-Скопје), со назнака за кој повик е уплатата.

Оние понудувачи кои имаат подигната спецификација за претходно објавениот јавен повик бр. 01-28/2002, не мора да ја земаат повторно.

## 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на челичните јажиња.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на челичните јажиња дадени во предметот на набавката.

3.3. Понудата не мора да го опфати целокупниот обем на набавката, но мора да се понуди вкупната количина по позиција.

3.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкупните цени по метар за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена во МКД, со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

## 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од единствениот регистар кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/1998), а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните 3 години.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:  
- референтна листа од производителот за главни испораки на челичните јажиња (дадени во спецификацијата) во последните три години со датуми, количини и примачи.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Сите документи треба да бидат оригинали или заверени копии - верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

## 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки):

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| - цена на чинење     | 40 поени; |
| - технички квалитети | 30 поени; |
| - начин на плаќање   | 20 поени; |
| - рок на испорака    | 10 поени. |

## 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 22.04.2002 година, во 11,00 часот во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија"-Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-84/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ПРЕКИНУВАЧИ ТИП К3AS1 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-84/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на резервни делови за прекинувачи тип К3AS1 за потребите на Подружница Ел. Пренос во се според тендер документација.

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на АД ЕСМ, ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје (стара зграда), 9 спрат, соба бр. 1, секој работен ден од 8,00 до 9,30 часот и за истата е потребно да се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 АД ЕСМ Скопје (даночен број 4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје), со назнака за кој повик е уплатата.

Понудувачот треба да презентира доказ за извршена уплата при подигање на тендер документацијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

**2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на стоката.

2.3. Понудата треба да содржи единечна и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), на паритет (нагласено во понудата) ДДП Скопје, со посебно исказан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на девизна берза.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на стоката.

2.6. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавка, при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.9. Понудите од странските понудувачи со пропратната документација освен техничката треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

**3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

**4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки):**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 4.1. Цена             | 40 поени; |
| 4.2. Квалитет         | 30 поени; |
| 4.3. Начин на плаќање | 20 поени; |
| 4.4. Рок на испорака  | 10 поени. |

**5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА**

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 23.04.2002 година, во 11,00 часот во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик и оние кои нема да ги пополнат прегледите кои се дадени како тендер документацијата, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 и член 16 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/01 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на Бирото за стоковни резерви, објавува

**ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-210/2  
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ СО  
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач: Биро за стоковни резерви, ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е осигурување на имотот на Бирото за стоковни резерви и тоа:

а) Градежни објекти и целокупната опрема во објектите, на територија на Република Македонија, од опасности од пожар и други опасности.

б) Стоки во стоковните резерви на Република Македонија, во сопствени и изнајмени магацини и резервоарски капацитети.

1.3. Спецификацијата, односно тендерската документација понудувачите можат да ја подигнат во просториите на Бирото за стоковни резерви на ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје, секој работен ден од 8,30 до 14,30 часот.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик со јавно отворање согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

**2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ**

2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Обемот на покритие на осигурувањето со наброени ризици, одделно за објектите и стоките.

2.3. Висината на стапките за осигурување на стоките од стоковните резерви и објектите, изразени во проценти.

2.4. Бонификации-попусти по разни основи, по предметот на осигурување.

2.5. Начин, услови и рок на плаќање на премијата.

2.6. Рок на исплата на штети.

2.7. Рок на важност.

**3. ДОКУМЕНТАЦИЈА**

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економската способност, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Акт за основање на друштвото и решение за упис во трговскиот регистар.

3.3. Дозвола за основање и работа, согласно член 13 од Законот за осигурување.

3.4. Решение за ДДВ издадено од УЈП.

3.5. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста (извод од судска евиденција или друг соодветен документ) или изјава потпишана од одговорното лице кај понудувачот.

3.6. Референца за Компанијата.

3.7. Валидна банкарска гаранција на износ од 5% од вредноста на понудата, во смисла на член 58 од Законот за јавни набавки.

3.8. Писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.9. Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинал или копија заверена на нотар, со исклучок на изводот од судската регистрација кој може да се достави во копија.

**4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

4.1. Висина на премиска стапка 30 поени;

4.2. Бонификација-попусти по разни основи 25 поени;

4.3. Обем на покритие на осигурувањето 15 поени;

4.4. Рок и начин на плаќање на премијата 15 поени;

4.5. Рок на исплата на штетите 15 поени.

**5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

5.1. Понудата со придружната документација да се достави на адреса: Биро за стоковни резерви, ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје, по пошта или директно преку архивата на Бирото.

5.2. Понудите се доставуваат во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Рокот за доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 29.04.2002 година, во 12,00 часот во просториите на Бирото за стоковни резерви на ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје.

5.5. Понудата и придружната документација треба да бидат доставени на македонски јазик.

5.6. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорно лице.

5.7. Секој учесник може да достави само една понуда.

5.8. Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка.

5.9. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), МЈП "Проаква" - Струга, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ-ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА С. ВЕЛГОШТИ-ОХРИД

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: МЈП "Проаква"-Струга, ул. "Кеј 8-ми Ноември" бб, Струга.

1.2. Предмет на набавката: изведување - водоснабдување на с. Велгошти-Охрид.

1.3. Вид и количина: дадено во тендер документација (техничка спецификација).

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач: Рангирање на понудувачите ќе се изврши според следното бодирање:

- Цена на предметот на набавка 65 поени,
- Рок на извршување на работите 10 поени,
- Начин на плаќање 5 поени,
- Технички квалитет, функционални карактеристики 20 поени.

1.5. Рок за доставување на понудите е: 23.04.2002 година до 12 часот, кога и ќе се изврши јавно отворање на понудите.

1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

#### 2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно спецификација на работите може да се подигне во МЈП "Проаква" - Струга, дирекција секој работен ден од 9-14 часот.

Понудувачите за подигнување на техничката спецификација треба да платат надоместок во износ од 100 евра во денарска противвредност на жиро-сметка 200000028521387 МЈП "Проаква"- Струга, Стопанска банка филијала - Струга, или на благајна во МЈП.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата исто така треба да содржи доказ за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки), како гаранција за квалитетно работење:

- референци-список на извршени работи (објекти) во последните три години,
  - технички квалитет, функционални карактеристики.
- 3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена со вкalkулиран ДДВ.
- Извод од регистрација на дејност,
  - Документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација,

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност,

- Потврда од УЈП за платени даноци и придонеси.

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар.

#### 4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

4.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на МЈП "Проаква" - Струга - дирекција најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

#### 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци неопходни за проценка по сите критериуми за избор на најповолен понудувач од т. 1.4.

Доколку тие податоци не се доставени понудата ќе се смета за некомплетна.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 23.04.2002 година во 12 часот, во просториите на дирекцијата на МЈП "Проаква"-Струга.

5.3. Претставниците на понудувачите на јавното отворање потребно е на Комисијата да и предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон број 046-787-305; 250-121.

Комисија за јавни набавки

### АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

#### ОДЛУКИ ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА КЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

| Ред. бр. | Акционерско друштво  | Место    | Вредност на друштвото (ЕУР) | Капитал за продажба (ЕУР) | Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото | Максимален дисконт |
|----------|----------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | 11 Октомври-Еурофуд* | Прилеп   | 92.033                      | 48.199                    | 52,37%                                                     | 0,00%              |
| 2.       | Напредок             | Гостивар | 49.595                      | 27.277                    | 55,00%                                                     | 0                  |

\* Исправка на објавата од 28.03.2002 година

Акциите ќе бидат понудени на берзата најмалку 7 дена по нивното објавување.

## К О Н К У Р С

Врз основа на членот 142 од Законот за вршење на нотарски работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98), министерот за правда распишува Конкурс за именување на нотари

1. Се распишува седмиот Конкурс за именување на нотари за следните нотарски седишта:

- едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основен суд Скопје I,

- едно нотарско место со службено седиште на подрачјето на Основен суд Скопје II.

2. Кандидатите кои ќе конкурираат за именување на нотари треба да ги исполнуваат условите наброени во членовите 10 и 11 од Законот за вршење на нотарски работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98).

3. Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати е 30 дена, сметано од денот на објавување на Конкурсот во "Службен весник на Република Македонија".

4. Пријавите со прилозите во оригинал или оригинално заверено копие со кои се докажува дека се исполнети условите за именување на нотар предвидени во членот 10 од Законот за вршење на нотарски работи ("Службен весник на РМ" бр. 59/96 и 25/98) се поднесуваат до Нотарската комора.

5. Кандидатите можат да конкурираат за сите нотарски места објавени во Конкурсот, а можат да го определат приоритетот на местото на кое сакаат да бидат именувани.

Министер за правда,  
Ицет Мемети, с.р.

## СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                | Страница |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 354. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Јапонија .....                                                                                                           | 1        |
| 355. Одлука за определување царински контингенти при увоз на нафтени деривати .....                                                                                                                            | 1        |
| 356. Одлука за определување на царински контингенти при увоз на сировини и репродукциони материјали наменети за непосредно производство за 2002 година .....                                                   | 1        |
| 357. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година ....                                                                              | 2        |
| 358. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош .....                          | 2        |
| 359. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков" - Скопје..                                                                             | 3        |
| 360. Решение за разрешување и именување членови на националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија .....                                                                                               | 3        |
| 361. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на ЈВП "Тиквешко поле" - Кавадарци .....                                                                                                                | 3        |
| 362. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП "Стрежево" - Битола .....                                                                                                                           | 3        |
| 363. Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Комисијата за утврдување својство на лице прогонувано и затворано за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност ..... | 4        |
| 364. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП "Стрежево" - Битола .....                                                                                  | 4        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 365. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП "Македонски железници" - Скопје .....                                                                                                                                                                                                          | 4  |
| 366. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје .....                                                                                                                                                                                           | 4  |
| 367. Решение за именување државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство .....                                                                                                                                                                                                       | 4  |
| 368. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Театарот на народностите - Скопје .....                                                                                                                                                                                                                    | 5  |
| 369. Решение за именување в.д. директор на Театарот на народностите - Скопје .....                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| 370. Решение за разрешување од должноста директор на Заводот за стандардизација и метрологија .....                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| 371. Решение за именување директор на Службата за стандардизација и метрологија .....                                                                                                                                                                                                                                | 5  |
| 372. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за заштита на индустриската сопственост .....                                                                                                                                                                                                            | 5  |
| 373. Решение за именување директор на Бирото за заштита на индустриската сопственост ....                                                                                                                                                                                                                            | 5  |
| 374. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата .....                                                                                                                                                                                         | 5  |
| 375. Решение за именување директор на Фондот за животна средина .....                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
| 376. Програма за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробиштата и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни во Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2002-2003 година .....                                             | 6  |
| 377. Програма за поттикнување на развојот на земјоделството во 2002 година .....                                                                                                                                                                                                                                     | 7  |
| 378. Програма за проширена репродукција на шумите во 2002 година .....                                                                                                                                                                                                                                               | 8  |
| 379. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп .....                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  |
| 380. Решение од Комисијата за хартии од вредност .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
| 381. Решение од Комисијата за хартии од вредност .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
| 382. Правилник за објавување на формата и содржината на делот од ревидиранитот финансиски извештај .....                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| 383. Правилник за начинот и условите за вршење на лизинг .....                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 |
| 384. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, сировини и отпадници по потекло од домашни и диви чапункари од Бразил ..... | 11 |
| 385. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни болести и рокови за спроведување на наредените мерки во 2002 година .....                                                                                                                                                                         | 11 |
| 386. Упатство за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност .....                                                                                                                         | 15 |
| <b>Акти на фондовите и заводите</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 11. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување .....                                                                                                                                               | 20 |

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.